

WF-M5298 Series

**Упатство за
корисникот**

Содржина

За овој прирачник

| | |
|--|---|
| Вовед во прирачниците. | 6 |
| Користење на прирачникот за пребарување на информации. | 6 |
| Ознаки и симболи. | 8 |
| Описи што се користат во прирачникот. | 8 |
| Референци за оперативни системи. | 8 |

Важни упатства

| | |
|---|----|
| Безбедносни упатства. | 10 |
| Совети и предупредувања за печатачот. | 11 |
| Совети и предупредувања за поставување на печатачот. | 11 |
| Совети и предупредувања за користење на печатачот. | 12 |
| Совети и предупредувања за транспорт или складирање на печатачот. | 12 |
| Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување. | 13 |
| Совети и предупредувања за користење на ЛЦД-екранот. | 13 |
| Заштита на личните информации. | 13 |

Основни информации за печатачот

| | |
|---|----|
| Имиња и функции на деловите. | 14 |
| Контролна табла. | 16 |
| Конфигурација на основен екран. | 17 |
| Прикажани икони на LCD екранот. | 17 |
| Основни функции. | 19 |
| Внесување знаци. | 20 |
| Прегледување на анимации. | 20 |

Подготовка на печатачот

| | |
|--|----|
| Ставање на хартија. | 22 |
| Достапни хартии и капацитети. | 22 |
| Ставање хартија во Касета за хартија. | 25 |
| Ставање хартија во отворот за хартија. | 27 |
| Ставање пликови и предупредувања. | 29 |
| Ставање долга хартија. | 30 |
| Список со типови хартија. | 30 |
| Опции на менито за Поставки. | 30 |

| | |
|---|----|
| Опции на менито за Општи поставки. | 30 |
| Опции на менито за Бројач на отпечатени примероци. | 38 |
| Опции на менито за Статус на достава. | 38 |
| Опции на менито за Одржување. | 38 |
| Опции на менито за Јазик/Language. | 40 |
| Опции на менито за Статус на печатач/Печати. | 40 |
| Опции на менито за Статус на уредот за автентикација. | 40 |
| Опции на менито за Информации за Epson Open Platform. | 40 |
| Штедење енергија. | 41 |
| Штедење енергија — контролна табла. | 41 |

Печатење

| | |
|---|----|
| Печатење од двигател за печатач на Windows. | 42 |
| Печатење на двигател на печатач. | 42 |
| Основни информации за печатење. | 43 |
| Двострано печатење. | 44 |
| Печатење неколку страници на еден лист. | 45 |
| Печатење и редување според редослед на страниците (Печатење во обратен редослед). | 46 |
| Печатење на намален или зголемен документ. | 47 |
| Печатење на една слика на повеќе листови за зголемување (Креирање на постер). | 47 |
| Печатење со заглавие и подножје. | 53 |
| Печатење на воден жиг. | 54 |
| Печатење на датотеки заштитени со лозинка. | 55 |
| Печатење на повеќе датотеки заедно. | 55 |
| Приспособување на нијансата за печатење. | 56 |
| Печатење за потенцирање на тенки линии. | 57 |
| Печатење за подобрување светли линии и текст. | 57 |
| Печатење јасни линиски кодови. | 58 |
| Откажување на печатењето. | 58 |
| Опции на менито за двигателот за печатач. | 59 |
| Печатење од двигателот за печатач PostScript на Windows. | 62 |

Содржина

| | |
|--|----|
| Опции на менито за двигателот за печатач PostScript. | 63 |
| Откажување на печатењето. | 64 |
| Печатење од двигател за печатач на Mac OS. | 65 |
| Основни информации за печатење. | 65 |
| Двострано печатење. | 66 |
| Печатење неколку страници на еден лист. | 67 |
| Печатење и редување според редослед на страниците (Печатење во обратен редослед). | 68 |
| Печатење на намален или зголемен документ. | 68 |
| Откажување на печатењето. | 69 |
| Опции на менито за двигателот за печатач. | 69 |
| Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Mac OS. | 71 |
| Печатење од двигателот за печатач PostScript на Mac OS. | 72 |
| Опции на менито за двигателот за печатач PostScript. | 73 |
| Откажување на печатењето. | 74 |
| Печатење од паметни уреди. | 75 |
| Користење на Epson iPrint. | 75 |
| Користење на овозможувач за печатење на Epson. | 79 |
| Користење на AirPrint. | 79 |
| Откажување на тековни задачи. | 80 |
| | |
| Заменување Единица со мастило и друг потрошен материјал | |
| Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување. | 81 |
| Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — контролна табла. | 81 |
| Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — Windows. | 81 |
| Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — Mac OS. | 81 |
| Кодови за Единица со мастило. | 82 |
| Единица со мастило Претпазливост при ракување. | 82 |
| Замена на Единица со мастило. | 84 |
| Код за кутијата за одржување. | 84 |

| | |
|--|----|
| Предупредувања за користење на кутиите за одржување. | 84 |
| Замена на кутија за одржување. | 85 |

Одржување на печатачот

| | |
|--|----|
| Проверка и чистење на главата за печатење. | 86 |
| Проверка и чистење на главата за печатење — Контролна табла. | 86 |
| Проверка и чистење на главата за печатење — Windows. | 87 |
| Проверка и чистење на главата за печатење — Mac OS. | 87 |
| Порамнување на главата за печатење. | 88 |
| Порамнување на главата за печатење — Контролна табла. | 88 |
| Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило. | 89 |

Мрежна услуга и информации за софтвер

| | |
|--|----|
| Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config). | 91 |
| Извршување веб конфигурација на веб-прегледувач. | 91 |
| Работа со Web Config на Windows. | 92 |
| Работа со Web Config на Mac OS. | 92 |
| Апликација за печатење веб-страници (E-Web Print) (само за Windows). | 93 |
| Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater). | 93 |
| Инсталирање на најнови апликации. | 94 |
| Инсталирање двигател за PostScript-печатач. | 95 |
| Инсталирање двигател за PostScript-печатач — Windows. | 95 |
| Инсталирање двигател за PostScript-печатач — Mac OS. | 95 |
| Инсталирање на двигателот за печатачот на Epson (само за Windows). | 96 |
| Деинсталирање апликации. | 96 |
| Деинсталирање апликации — Windows. | 96 |
| Деинсталирање на апликации — Mac OS. | 97 |
| Печатење со користење на мрежна услуга. | 98 |

Решавање проблеми

| | |
|---|----|
| Проверување на состојбата на печатачот. | 99 |
|---|----|

Содржина

| | | | |
|---|-----|---|-----|
| Проверка на пораките на LCD-екранот. | 99 | Ненамерно двострано печатење. | 114 |
| Проверување на состојбата на печатачот – Windows. | 100 | Проблемот со исписот не може да се избрише. | 114 |
| Проверување на состојбата на печатачот — Mac OS. | 100 | Други проблеми со печатењето. | 114 |
| Проверување на состојбата на софтверот. | 100 | Печатењето е премногу бавно. | 114 |
| Отстранување заглавена хартија. | 100 | Печатењето забавува многу при непрекинато печатење. | 115 |
| Хартијата не се внесува правилно. | 101 | Пликот се стуткува. | 115 |
| Заглавување на хартија. | 101 | Не може да откажам печатење преку компјутер со Mac OS X v10.6.8. | 115 |
| Хартијата е поставена накосо. | 102 | Проблеми со двигателот за PostScript- печатачот. | 116 |
| Неколку листови хартија се внесуваат во исто време. | 102 | Печатачот не печати додека се користи двигателот за PostScript- печатачот. | 116 |
| Проблеми со напојувањето и контролната табла. | 102 | Печатачот не печати правилно додека се користи двигателот за PostScript- печатачот. | 116 |
| Печатачот не се вклучува. | 102 | Печатењето е премногу бавно додека се користи двигателот за PostScript- печатачот. | 116 |
| Печатачот не се исклучува. | 102 | Други проблеми. | 117 |
| Напојувањето се исклучува автоматски. | 102 | Мал електричен шок при допир на печатачот. | 117 |
| ЛЦД-екранот се затемнува. | 103 | Звучите додека работи се гласни. | 117 |
| Не може да управувам од контролната табла. | 103 | Заборавена лозинка. | 117 |
| Не можам да печатам од компјутер. | 103 | Апликацијата е блокирана од заштитен сид (само за Windows). | 117 |
| Проверување на поврзувањето (USB). | 103 | Додаток | |
| Проверување на поврзувањето (мрежа). | 103 | Технички спецификации. | 118 |
| Проверување на софтверот и податоците. | 104 | Спецификации на печатачот. | 118 |
| Проверување на статусот на печатачот од компјутерот (Windows). | 106 | Спецификации на интерфејсот. | 119 |
| Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Mac OS). | 107 | Листа на мрежни функции. | 119 |
| Не можам да печатам од iPhone или iPad. | 107 | Спецификации за Wi-Fi. | 120 |
| Проблеми со отпечатеното. | 107 | Спецификации за етернет. | 120 |
| Приспособување на квалитетот на печатење. | 107 | Безбедносен протокол. | 121 |
| Исписот е истуткан или недостасува бојата. | 109 | Ниво 3 на компатибилност на PostScript. | 121 |
| Се појавуваат пруги. | 109 | Поддржани услуги од други лица. | 121 |
| Појавување на пруги во боја на интервали од приближно 3.3 см. | 109 | Димензии. | 121 |
| Матни отпечатоци, вертикални пруги или непорамнетост. | 110 | Спецификации за електриката. | 122 |
| Квалитетот на печатење е слаб. | 110 | Спецификации за животната средина. | 122 |
| Хартијата е замачкана или истуткана. | 111 | Системски барања. | 123 |
| Хартијата е замачкана во текот на автоматското двострано печатење. | 112 | Информации за фонтовите. | 123 |
| Отпечатените фотографии се лепливи. | 113 | Расположливи фонтови за PostScript. | 123 |
| Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни. | 113 | Расположливи фонтови за PCL (URW). | 124 |
| Неточни или погрешно отпечатени знаци. | 113 | Листа на групи од симболи. | 126 |
| Отпечатената слика е превртена. | 113 | Регулаторни информации. | 129 |
| Мозаични ефекти на исписите. | 114 | Стандарди и одобренија за европски модел. | 129 |

Содржина

| | |
|--|-----|
| German Blue Angel. | 129 |
| Ограничувања за копирање. | 129 |
| Превезување на печатачот. | 130 |
| Авторски права. | 132 |
| Трговски марки. | 133 |
| Каде да се обратите за помош. | 134 |
| Веб-локација за техничка поддршка. | 134 |
| Контактирање со поддршката на Epson. | 135 |

За овој прирачник

Вовед во прирачниците

Следниве прирачници доаѓаат со вашиот печатач Epson. Покрај прирачниците, погледнете ги различните типови информации за помош што се достапни од самиот печатач или од апликациите.

- Важни безбедносни упатства (хартиен прирачник)**
Ви дава упатства за безбедно користење на печатачот.
- Почнете оттука (хартиен прирачник)**
Ви дава информации за поставување на печатачот и инсталирање на софтверот.
- Упатство за корисникот (дигитален прирачник)**
Овој прирачник. Содржи севкупни информации и инструкции за користење на печатачот и за решавање проблеми.
- Водич за администратори (дигитален прирачник)**
Им дава информации на мрежните администратори за управувањето и поставувањата на печатачот.

Може да ги добиете последните верзии на гореспоменатите прирачници на следниве начини.

- Хартиен прирачник**
Посетете ја интернет страницата за поддршка на Epson за Европа на <http://www.epson.eu/Support> или интернет страницата за поддршка на Epson ширум светот на <http://support.epson.net/>.
- Дигитален прирачник**
Вклучете EPSON Software Updater на вашиот компјутер. EPSON Software Updater проверува за достапни ажурирања на софтверските апликации на Epson и дигиталните прирачници и ви овозможува да ги преземете најновите.

Поврзани информации

➔ [„Алатки за ажурирање на софтвер \(EPSON Software Updater\)“ на страница 93](#)

Користење на прирачникот за пребарување на информации


Со PDF прирачникот може да ги пребарувате потребните информации со клучен збор или да скокнете директно на специфични делови со користење на обележувачи. Може и да ги печатите само страниците коишто ви се потребни. Во овој дел е објаснето како да го користите PDF прирачникот којшто сте го отвориле во Adobe Reader X на компјутерот.

Пребарување со клучен збор

Кликнете на **Уреди** > **Напредно пребарување**. Внесете го клучниот збор (текст) за информациите коишто сакате да ги најдете во прозорецот за пребарување и кликнете на

За овој прирачник


Пребарај. Резултатите се прикажуваат како листа. Кликнете на еден од прикажаните резултати за да скокнете на таа страница.



Скокање директно од обележувачи

Кликнете на наслов да скокнете на таа страница. Кликнете на + или > за да ги прегледате долунаведените наслови во тој дел. За да се вратите на претходната страница, избришете ги следниве постапки на тастатурата.


- ❑ Windows: Задржете **Alt** и притиснете на <.
- ❑ Mac OS: Задржете на копчето за команда и притиснете на <.



Печатење само на страниците коишто ви се потребни

Може да ги извадите и да ги отпечатите само страниците коишто ви се потребни. Кликнете на **Печати** во менито **Датотека** и одредете го бројот на страници коишто сакате да ги печатите во **Страници** во **Страници за печатење**.

- ❑ За да одредите серија на страници, внесете црточка помеѓу почетната страница и последната страница.
Пример: 20–25
- ❑ За да ги одредите страниците коишто не се во серија, поделете го бројот на страници со запирки.
Пример: 5, 10, 15



Ознаки и симболи



Внимание:

Упатства што мора да се следат внимателно за да се избегне физичка повреда.



Важно:

Упатства што мора да се почитуваат за да се избегне оштетување на вашата опрема.

Белешка:

Обезбедува дополнителни информации и информации за упатување.

➔ Поврзани информации

Води кон поврзани делови.

Описи што се користат во прирачникот

- Кадрите на екранот од двигателот за печатачот се од Windows 10 или macOS High Sierra. Содржината што е прикажана на екраните се разликува во зависност од моделот и ситуацијата.
- Илустрациите на печатачот што се користат во прирачником се само примери. Иако може да има мали разлики, зависно од моделот, начинот на ракување е ист.
- Некои од ставките на менито на LCD-екранот се разликуваат, зависно од моделот и поставките.

Референци за оперативни системи

Windows

Во овој прирачник, термините „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP“, „Windows Server 2016“, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“, „Windows Server 2008“, „Windows Server 2003 R2“, и „Windows Server 2003“ се однесуваат на следните оперативни системи. Освен тоа, „Windows“ се користи како референца за сите верзии.

- Microsoft® Windows® 10 оперативен систем
- Microsoft® Windows® 8.1 оперативен систем
- Microsoft® Windows® 8 оперативен систем
- Microsoft® Windows® 7 оперативен систем
- Microsoft® Windows Vista® оперативен систем
- Microsoft® Windows® XP оперативен систем
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition оперативен систем

За овој прирачник

- Microsoft® Windows Server® 2016 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2012 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2008 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2003 оперативен систем

Mac OS

Во овој прирачник, „Mac OS“ се однесува на macOS High Sierra, macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x и Mac OS X v10.6.8.

Важни упатства

Безбедносни упатства

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за безбедно користење на печатачот. Чувајте го прирачникот за проверки во иднина. Внимавајте и да ги следите сите предупредувања и упатства означени на печатачот.


- ❑ Некои од симболите што се користат на вашиот печатач служат за осигурување безбедност и правилно користење на печатачот. Посетете ја следната веб-страница за да го научите значењето на симболите.

<http://support.epson.net/symbols>

- ❑ Користете го само струјниот кабел доставен заедно со печатачот и не користете го кабелот со друга опрема. Користењето други кабли со овој печатач или користењето на доставениот струен кабел со друга опрема може да доведе до пожар или струен удар.
- ❑ Проверете дали вашиот кабел за наизменична струја ги исполнува соодветните локални стандарди за безбедност.
- ❑ Никогаш сами не расклопувајте го, не менувајте го или не обидувајте се да ги поправите кабелот, приклучокот, печатачот или другите опции, освен како што е конкретно објаснето во упатствата за печатачот.
- ❑ Исклучете го печатачот од струја и побарајте помош од стручни лица за сервисирање во следниве ситуации:
Кабелот за струја или приклучокот е оштетен, во печатачот влегла течност; печатачот паднал или куќиштето е оштетено, печатачот не работи нормално или покажува значителна промена во работата. Не приспособувајте контроли што не се опфатени со упатствата за ракување.
- ❑ Ставете го печатачот блиску до ѕидниот штекер од кој може лесно да се исклучи.
- ❑ Не поставувајте го и не складирајте го печатачот надвор, во близина на прекумерна нечистотија или прашина, извори на топлина, или на места што се подложни на електрични удари, вибрации, висока температура или влажност.
- ❑ Внимавајте да не истурите течност на печатачот и не ракувајте со печатачот со влажни раце.
- ❑ Чувајте го печатачот на растојание од најмалку 22 cm од електростимулатори на срцето. Радиобрановите од овој печатач можат негативно да се одразат врз работата на електростимулаторите на срцето.
- ❑ Контакттирајте со вашиот добавувач ако се оштети ЛЦД-екранот. Ако ги натопените рацете со растворот од течен кристал, темелно исплакнете ги со сапун и вода. Ако растворот од течен кристал ви влезе во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Ако по темелното плакнење имате непријатно чувство или проблеми со видот, веднаш одете на лекар.

Важни упатства

- ❑ Печатачот е тежок и не треба да ги креваат, ниту да го носат помалку од двајца луѓе. Кога го креваат печатачот, двајца или повеќе луѓе треба да ги заземат точните положби што се прикажани подолу.



- ❑ Внимавајте кога ракувате со употребени единици со мастило бидејќи може да има мастило околу влезот за мастило.
 - ❑ Доколку ви капне мастило на кожата, измијте ја кожата темелно со сапун и вода.
 - ❑ Доколку ви влезе мастило во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку чувството на неугодност или проблемите со видот продолжат и по плакнењето, веднаш јавете се на лекар.
 - ❑ Ако ви влезе мастило во устата, веднаш одете на лекар.
- ❑ Не расклопувајте ги единица со мастило и кутијата за одржување, инаку може да ви прсне мастило во очите или на кожата.
- ❑ Не тресете ги единици со мастило премногу силно, инаку може да истече мастило од единици со мастило.
- ❑ Чувајте ги единици со мастило и кутијата за одржување вон дофат на деца.

Совети и предупредувања за печатачот

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за да избегнете оштетување на печатачот или имотот. Чувајте го прирачникот за подоцнежна употреба.



Совети и предупредувања за поставување на печатачот

- ❑ Немојте да ги блокирате или покривате вентилите и отворите на печатачот.
- ❑ Користете го единствено изворот за напојување означен на лепенката на печатачот.
- ❑ Избегнувајте употреба на истото струјно коло од апаратите за фотокопирање или системите за воздушна регулација кои редовно се вклучуваат и исклучуваат.
- ❑ Избегнувајте електрични приклучоци контролирани од прекинувачи или автоматски релеи.
- ❑ Целиот компјутерски систем треба да биде подалеку од можни извори на електромагнетно влијание, како што се звучници или бази на безжични телефони.

Важни упатства

- ❑ Каблите за довод на електрична енергија треба да бидат така поставени за да се избегне нагризување, отсекување, загревање, набирање и извиткување. Не ставајте предмети врз каблите за довод на електрична енергија и не дозволувајте каблите да бидат приклучени или да се бази по нив. Посебно внимавајте сите кабли за довод на електрична енергија да се прави на краевите и местата каде што влегуваат и излегуваат од трансформаторот.
- ❑ Ако со печатачот користите продолжен кабел, внимавајте вкупната јачина на струја на апаратите изразена во ампери кои се вклучени во продолжниот кабел да не ја надминува јачината на струја за кабелот изразена во ампери. Исто така, внимавајте вкупната јачина на струјата на сите апарати вклучени во ѕидниот приклучок да не го надминува капацитетот на јачината на струјата на ѕидниот приклучок.
- ❑ Ако планирате да го користите печатачот во Германија, инсталацијата во зградата мора да е заштитена со 10-амперски или 16-амперски осигурувач за да се обезбеди заштита од краток спој и заштита од поголем напон.
- ❑ Кога го поврзвате печатачот на компјутер или друг уред со кабел, внимавајте на точната поставеност на приклучоците. Секој приклучок има само една правилна насока. Ставање приклучок во погрешна насока може да ги оштети и двата уреда поврзани со кабелот.
- ❑ Ставете го печатачот на рамна, стабилна површина што е поширока од основата на печатачот во сите насоки. Печатачот нема да работи правилно ако не е поставен во хоризонтална положба.
- ❑ Оставете простор над печатачот за да можете целосно да го подигнете капакот на печатачот.
- ❑ Оставете доволно простор од предната страна на печатачот, за да излезе целосно хартијата.
- ❑ Избегнувајте места подложни на нагли промени на температурата и влажноста. Исто така, чувајте го печатачот подалеку од директна сончева светлина, извори на силна светлина или топлина.

Совети и предупредувања за користење на печатачот

- ❑ Не ставајте предмети во отворите на печатачот.
- ❑ Не ставајте ја раката во печатачот при печатење.
- ❑ Не допирајте го белиот плоснат кабел што се наоѓа во печатачот.
- ❑ Не користете спрејови што содржат запаливи гасови во или околу печатачот. Така може да предизвикате пожар.
- ❑ Не движете ја главата за печатење со рака, инаку може да го оштетите печатачот.
- ❑ Секогаш исклучувајте го печатачот со користење на копчето . Не вадете ги каблите од печатачот и не исклучувајте ја струјата од приклучокот сè додека светлото  не престане да трепка.
- ❑ Ако не планирате да го користите печатачот подолго време, исклучете го кабелот од електричниот приклучок.

Совети и предупредувања за транспорт или складирање на печатачот

- ❑ При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.

Важни упатства

- ❑ Пред да го превезувате печатачот, уверете се дека главата за печатење се наоѓа во својата почетна положба (крајно десно) и дека е вметната единица со мастило.

Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување

- ❑ Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на медицинска електронска опрема и да предизвикаат нивна неисправна работа. Кога го користите печатачот во медицински објекти или блиску до медицинска опрема, следете ги упатствата на овластените лица што ги претставуваат медицинските објекти и почитувајте ги сите упатства и насоки на медицинската опрема.
- ❑ Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на автоматски контролирани уреди како автоматски врати или противпожарни аларми и може да доведат до несреќа поради неисправност. Кога го користите печатачот близу автоматски контролирани уреди, почитувајте ги сите упатства и насоки на тие уреди.

Совети и предупредувања за користење на ЛЦД-екранот

- ❑ ЛЦД-екранот може да има неколку мали светли или темни точки и поради своите карактеристики може да има нерамномерна сјајност. Ова е вообичаено и не значи дека е оштетен на некаков начин.
- ❑ Користете само сува и мека крпа за чистење. Не употребувајте течни или хемиски средства за чистење.
- ❑ Надворешниот капак на LCD-екранот може да се скрши ако се удри силно. Контактирајте со продавачот ако површината на екранот се лупи или напукнува и не допирајте ги и не обидувајте се да ги отстраните скршените делови.


Заштита на личните информации

Кога ќе го дадете печатачот некому или го отстраните, избришете ги сите лични информации во меморијата на печатачот така што ќе ги изберете менијата на контролната табла опишани подолу.


Поставки > Општи поставки > Администрир. на систем > Врати ги стандардните поставки > Сите поставки

Основни информации за печатачот

Имиња и функции на деловите




| | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | Контролна табла | Раководи со работата на печатачот. Аголот на контролната табла може да се менува. |
| 2 | Касета за хартија (C1) | Внесува хартија. |




| | | |
|---|------------------|--|
| 1 | Отвор за хартија | Рачно се внесува еден по еден лист хартија. |
| 2 | Граничници | Ја води хартијата право во печатачот. Лизнете го до рабовите на хартијата. |
| 3 | Излезна фиока | Ја држи исфрлената хартија. |

Основни информации за печатачот

| | | |
|---|-------------------|--|
| 4 | Граничници | Ја води хартијата право во печатачот. Лизнете го до рабовите на хартијата. |
| 5 | Касета за хартија | Внесува хартија. |




| | | |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | Капак на печатачот (J) | Се отвора кога се вади заглавена хартија од печатачот. |
| 2 | Глава за печатење | Прска мастило. |
| 3 | Фиока за Единица со мастило | Поставува единица со мастило. |
| 4 | Преден капак (A) | Отворете го при замена на единица со мастило. |
| 5 | Брава за преден капак | Го заклучува предниот капак. |



Основни информации за печатачот


| | | |
|---|------------------------------------|---|
| ❶ | LAN-порта | Поврзува LAN-кабел. |
| ❷ | USB-порта | Поврзува USB-кабел. |
| ❸ | Сервисна USB-порта | USB-порта за идна употреба. Не одлепувајте ја лепенката. |
| ❹ | Приклучок за наизменична струја | Го поврзува кабелот за напојување. |
| ❺ | Заден капак (D) | Се отвора при отстранување на заглавената хартија. |
| ❻ | Капак на кутијата за одржување (H) | Отворете го кога ја заменувае кутијата за одржување. |

Контролна табла



| | |
|---|--|
| ❶ | Провлечете го паметниот уред на оваа ознака за да печатите директно од паметниот уред. |
| ❷ | Го вклучува или исклучува печатачот. Извадете го кабелот за напојување откако ќе се уверите дека светлото за напојување е изгаснато. |
| ❸ | Се прикажува почетниот екран. |
| ❹ | Се прикажува екранот Поставка на хартија . Можете да изберете поставки за големината и видот на хартијата за касетата за хартија. |
| ❺ | Сопирање на тековната операција. |
| ❻ | Се применува на различни функции во зависност од ситуацијата. |
| ❼ | Притиснете на ◀, ▲, ▶ и ▼ за да ги изберете ставките. Притиснете OK за да го потврдите вашиот избор или да работите со избраната функција. |
| ❼ | Враќање на претходниот екран. |
| ❽ | Трепка кога печатачот обработува податоци. Се пали кога има задачи на чекање. |
| ❿ | Трепка или се вклучува кога ќе се појави грешка. |


Конфигурација на основен екран















| | |
|---|---|
| ❶ | <p>Означува ставки коишто се поставени за печатачот како икони. Изберете ја иконата за да ги проверите тековните поставки или да одите во менито за поставки.</p> <p>Оваа лента за дејства е прикажана само на почетниот екран.</p> |
| ❷ | <p>Се прикажуваат сите режими.</p> |
| ❸ | <p>Прикажани се достапните копчиња.</p> |

Прикажани икони на LCD екранот

Во зависност од статусот на печатачот, на LCD-екранот се прикажуваат следниве икони.

| | |
|---|--|
|  | <p>Се прикажува екранот Статус на достава.</p> <p>Можете да ги проверите приближните нивоа на мастилото и приближниот век на траење на кутијата за одржување.</p> |
|---|--|


Основни информации за печатачот

| | |
|---|---|
|  | <p>Се прикажува статусот за мрежна конекција.</p> <p>Изберете ја иконата за да ги проверите и за да ги нагодите поставките. Ова е кратенка за следново мени.</p> <p>Поставки > Општи поставки > Поставки за мрежа > Wi-Fi поставување</p> |
|  | <p>Печатачот не е поврзан на жичена (Ethernet) мрежа или поништете ја поставката.</p> |
|  | <p>Печатачот е поврзан со жичена (Ethernet) мрежа.</p> |
|  | <p>Печатачот не е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа.</p> |
|  | <p>Печатачот пребарува SSID, отстранета IP адреса или има проблем со бежична (Wi-Fi) мрежа.</p> |
|  | <p>Печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа.</p> <p>Бројот на ленти ја покажува јачината на сигналот на врската. Колку повеќе ленти има, толку е посилна врската.</p> |
|  | <p>Печатачот не е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) режим.</p> |
|  | <p>Печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) режим.</p> |
|  | <p>Означува дали Тивок режим е поставен или не е поставен за печатачот. Кога оваа функција е овозможена, бучавата кога работи печатачот е намалена, но брзината на печатење може да се намали. Меѓутоа, бучавата може да не се намали во зависност од избраниот тип на хартија и квалитетот на печатење.</p> |
|  | <p>Се прикажува екранот Помош. Може да ги прегледате упатствата за работење или решенијата за проблемите.</p> |
|  | <p>Означува дека има дополнителни информации. Изберете ја иконата за да се прикаже пораката.</p> |
|  | <p>Означува проблем со ставките. Изберете ја иконата за да дознаете како да го решите проблемот.</p> |


Основни информации за печатачот

Основни функции


Поместете го фокусот со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ за да ги изберете ставките и притиснете на копчето ОК за да го потврдите изборот или за да ја активирате избраната функција.



Поместете го фокусот на ставката на поставување со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК за да ја вклучите или исклучите ставката.




За да ги внесете вредноста, името, адресата и др., поместете го фокусот во полето за внесување со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето ОК за да се прикаже тастатурата на екранот.



Внесување знаци



Тастатура на екранот

Можете да внесете знаци или симболи преку екранот со тастатурата на екранот кога вршите мрежни поставки итн.




Белешка:

Се менуваат расположливите икони во зависност од поставената ставка.

| | |
|---|--|
| 1 | Го означува бројот на знаци. |
| 2 | Го поместува покажувачот до позиција за внесување. |
| 3 | Се префрла помеѓу големи и мали букви или бројки и симболи. Може да ги менувате со користење на копчето  . |
| 4 | Го менува видот на знакот. Може да внесете алфанумерички знаци и симболи. Може да ги менувате со користење на копчето  . |
| 5 | Го менува изгледот на тастатурата. |
| 6 | Ги внесува често користените адреси на е-пошта за домен или URL едноставно со избирање на ставка. |
| 7 | Внесува празно место. |
| 8 | Ги потврдува внесените знаци. |
| 9 | Брише знак налево. |


Прегледување на анимации

Може да ги прегледувате анимациите на упатството за работа, како на пример внесување на хартија или отстранување на заглавената хартија на LCD екранот.

- Изберете  на почетниот екран: Се прикажува екранот за помош. Допрете на **Како да и** изберете ги ставките коишто сакате да ги прегледате.

Основни информации за печатачот

- Допрете на **Како да** на дното на работниот екран: Се прикажува анимација осетлива на контекст.



| | |
|----------|--|
| <p>①</p> | <p>Го означува вкупниот број на чекори и тековниот број на чекор. Во примерот погоре е прикажан чекор 2 од 4 чекори.</p> |
| <p>②</p> | <p>Притиснете го копчето ◀ за да се вратите на претходниот чекор.</p> |
| <p>③</p> | <p>Го означува прогресот преку тековниот чекор. Анимацијата се повторува кога лентата за прогрес ќе го достигне крајот.</p> |
| <p>④</p> | <p>Притиснете го копчето ▶ за да одите на следниот чекор.</p> |

Подготовка на печатачот

Ставање на хартија

Достапни хартии и капацитети

Epson препорачува користење на оригинална хартија Epson за да се обезбедат висококвалитетни отпечатоци.

Оригинална хартија Epson

Белешка:

Оригиналната хартија на Epson не е достапна при печатење со двигател за универзален печатач на Epson.

| Име на медиумот | Големина | Капацитет за ставање (листови) | | Двострано печатење* |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|------------------|---------------------|
| | | Касета за хартија | Отвор за хартија | |
| Epson Bright White Ink Jet Paper | A4 | 200 | 1 | Автоматски, рачно |
| Epson Matte Paper-Heavyweight | A4 | 50 | 1 | – |
| Epson Double-Sided Matte Paper | A4 | 50 | 1 | – |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper | A4 | 80 | 1 | – |

* Користете ја само касетата за хартија, за рачно двострано печатење.

Белешка:






- Достапноста на хартијата зависи од локацијата. За најнови информации за хартијата достапна во вашето подрачје, контактирајте го сервисот за поддршка на Epson.
- Кога печатите на оригинална хартија Epson со големина одредена од корисникот, достапни се само поставките **Стандардно** или **Normal** за квалитетот на печатење. Иако некои двигатели за печатач ви овозможуваат да изберете подобар квалитет на печатење, отпечатоците се печатат со користење на **Стандардно** или **Normal**.

Комерцијално достапна хартија

Белешка:

Големините Half letter, SP1 (210×270 mm), SP2 (210×149 mm), SP3 (100×170 mm), SP4 (130×182 mm), SP5 (192×132 mm) и 16K (195×270 mm) не се достапни кога печатите со двигателот за печатач PostScript.

Подготовка на печатачот

| Име на медиумот | Големина | Капацитет за ставање (листови или пликови) | | Двострано печатење*1 |
|---|---|--|------------------|-----------------------|
| | | Касета за хартија | Отвор за хартија | |
| Обична хартија, хартија за копирање Меморандум Рециклирана хартија Хартија во боја Претходно печатена хартија Висококвалитет на обична хартија | Letter, A4, Executive*2, B5, A5, SP1 (210×270 mm)*2, 16K (195×270 mm) | До линијата покажана со симболот  на граничникот. | 1 | Автоматски, рачно |
| | Legal, 8,5×13 in, Half letter*2, A6, B6, SP2 (210×149 mm)*2 | До линијата покажана со симболот  на граничникот. | 1 | Рачно |
| | SP3 (100×170 mm)*2, SP4 (130×182 mm)*2 | До линијата покажана со симболот  на граничникот. | 1 | Рачно |
| | SP5 (192×132 mm)*2, Приспособена големина*2 (mm) 89×127 на 215,9×148 89×148 на 100×355,6 | До линијата покажана со симболот  на граничникот. | – | Рачно |
| | Приспособена големина*2 (mm) 100×148 на 215,9×355,6 | До линијата покажана со симболот  на граничникот. | 1 | Автоматски*5, рачно |
| | Приспособена големина*2 (mm) 100×355,6 на 215,9×6000 | – | 1 | Рачно |
| Дебела хартија (За касета за хартија: од 91 до 160 g/m ² . За отворот за хартија: од 91 до 180 g/m ² .) | Letter, A4, Executive*2, B5, A5, SP1 (210×270 mm)*2, 16K (195×270 mm) | 90 | 1 | Автоматски*4, рачно |
| | Legal, 8,5×13 in, Half letter*2, A6, B6, SP2 (210×149 mm)*2 | 90 | 1 | Рачно |
| | SP3 (100×170 mm)*2, SP4 (130×182 mm)*2 | 90 | 1 | Рачно |
| | SP5 (192×132 mm)*2, Приспособена големина*2 (mm) 89×127 на 215,9×148 89×148 на 100×355,6 | 90 | – | Рачно |
| | Приспособена големина*2 (mm) 100×148 на 215,9×355,6 | 90 | 1 | Автоматски*4*5, рачно |
| | Приспособена големина*2 (mm) 64×355,6 на 215,9×1117,6 | – | 1 | Рачно |

Подготовка на печатачот

| Име на медиумот | Големина | Капацитет за ставање (листови или пликови) | | Двострано печатење*1 |
|-----------------|----------------------------|--|------------------|----------------------|
| | | Касета за хартија | Отвор за хартија | |
| Плик | Плик #10, Плик DL, Плик C6 | 10 | 1*3 | – |
| | Плик C4 | – | 1 | – |


- *1 Користете ја само касетата за хартија, за рачно двострано печатење.
- *2 Достапно е само печатење од компјутер.
- *3 Користете ја касетата за хартија ако пликот се стуткува кога се става преку отворот за хартија.
- *4 Кога вршите автоматско двострано печатење преку отворот за хартија, тежината на хартијата може да биде до 160 g/m².
- *5 За автоматско двострано печатење, достапна е хартија со големина од 148×210 до 215,9×297 mm.

Поврзани информации


➔ [„Имиња и функции на деловите“ на страница 14](#)

Претпазливости при ракување со хартија

- Прочитајте ги листовите со упатства испорачани со хартијата.
- Издувајте ја и порамнете ги рабовите на хартијата пред да ја ставите. Не дувајте и не виткајте фотографска хартија. Така може да се оштети страната за печатење.



- Ако хартијата е извиткана, исправете ја или свиткајте ја малку во спротивната насока пред да ја ставите. Печатењето на извиткана хартија може да предизвика заглавување на хартијата и замачкување на исписот.



- Не користете хартија што е брановидна, искината, исечена, превиткана, влажна, предебела, претенка или хартија со налепници на неа. Користењето таква хартија предизвикува заглавување на хартијата и замачкување на исписот.

Подготовка на печатачот


- ❑ Уверете се дека користите хартија со долга гранулација. Доколку не сте сигурни каков вид хартија користите, проверете на амбалажата од хартијата или контактирајте со производителот за да ги потврдите спецификациите на хартијата.

Поврзани информации


- ➔ „Спецификации на печатачот“ на страница 118

Ставање хартија во Касета за хартија

1. Уверете се дека не работи печатачот, а потоа извлекете ја касета за хартија.




2. Лизнете ја водилката за предниот раб до неговата максимална положба, а потоа лизнете ги водилките за страничните рабови за да ја приспособите големината на хартијата што сакате да ја користите.




Подготовка на печатачот

Белешка:



Кога користите хартија со големина поголема од А4, проширете ја касета за хартија.



3. Ставете хартија при што страната на која што ќе се печати да биде свртена надолу, а потоа лизнете ја водилката за предниот раб до работа на хартијата.




! Важно:

Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. За обична хартија, не ставајте хартија над линијата покажана со симболот  во граничникот. За дебела хартија, не ставајте хартија над линијата покажана покрај симболот  во граничникот.


4. Ставете ја касета за хартија до крај.
5. На контролната табла, поставете ги големината и видот на хартијата што ја ставивте во касета за хартија.

Белешка:

Исто така, може да се прикаже екранот со поставките за големината и типот на хартијата ако го притиснете копчето  на контролната табла.

Подготовка на печатачот

6. Извлечете ја излезната фиока кога ставате хартија со големина подолга од А4.




Поврзани информации

- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 24
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 22
- ➔ „Список со типови хартија“ на страница 30
- ➔ „Ставање пливови и предупредувања“ на страница 29

Ставање хартија во отворот за хартија

1. Лизнете ги граничните.



2. Ставете хартија во средината на отворот за хартија, со страната за печатење свртена надолу.




! **Важно:**

Прво ставете хартија со краткиот раб. Меѓутоа, кога сте го поставиле долгиот раб како ширина за кориснички приспособена големина, прво ставете хартија со долгиот раб.

Подготовка на печатачот

Претходно издупчена хартија




Белешка:


Можете да користите претходно издупчена хартија во следниве услови. Автоматското двострано печатење не е можно кај претходно издупчена хартија.

- Достапни големини: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal*
- Отвори за врзување: Не ставајте хартија со отворите за врзување на горниот или долниот крај. Прилагодете ја положбата за печатење на вашата датотека за да избегнете печатење над отворите.*
- Поставка за хартија: Изберете **Заглавие на писмо** или **Повторно отпечатено** како поставка за хартијата.*

3. Лизнете ги границиите до рабовите на хартијата.



4. Извлечете ја излезната фиока кога ставате хартија со големина подолга од A4.




Поврзани информации

- ➔ „Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 24
- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 22
- ➔ „Список со типови хартија“ на страница 30
- ➔ „Ставање пливки и предупредувања“ на страница 29
- ➔ „Ставање долга хартија“ на страница 30


Подготовка на печатачот

Ставање пливови и предупредувања

Ставете го пликот во центарот на отворот за хартија прво со пократкиот раб, со преклопот нагоре, а потоа лизнете ги граничните до рабовите на пликот.



Ставете ги пливовите во касета за хартијасо преклопот нагоре, а потоа лизнете ги граничните до рабовите на пливовите.



- ❑ Пролитајте ги и порамнете ги рабовите на пливовите пред да ги ставите. Кога купчињата пливови се надуени, притиснете ги да се сплескаат пред да ги ставите.



- ❑ Не користете пливови што се извиткани или превиткани. Користењето такви пливови предизвикува заглавување на хартијата и замачкување на исписот.
- ❑ Не користете пливови со лепливи површини на преклопувањето или пливови со прозорец.
- ❑ Избегнувајте користење пливови што се претенки бидејќи можат да се извиткаат при печатењето.

Поврзани информации

- ➔ [„Достапни хартии и капацитети“ на страница 22](#)
- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 25](#)
- ➔ [„Ставање хартија во отворот за хартија“ на страница 27](#)

Подготовка на печатачот

Ставање долга хартија

За да ставате долга хартија, користете го само отворот за хартија. Пред да ставите хартија во печатачот, отсечете ја хартијата до големината што сакате да ја печатите. Изберете **Кориснички дефинирано** како поставка за големина на хартијата.

- Уверете се дека крајот на хартијата е отсечен под прав агол. Дијагоналното отсекување може да предизвика проблеми при ставањето хартија.
- Во излезната фиока не може да стои долга хартија. Подгответе сандаче и сл. за да се уверите дека хартијата нема да паѓа на подот.
- Не допирајте ја хартијата што се внесува или изнесува. Може да ја повредите раката или да го намалите квалитетот на печатење.

Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 22
- ➔ „Ставање хартија во отворот за хартија“ на страница 27

Список со типови хартија

За да добиете најдобри резултати при печатењето, изберете го типот хартија што е соодветен за хартијата.

| Име на медиумот | Тип медиум | | | |
|---|-----------------|---------------------|--------------------------------|--|
| | Контролна табла | Двигател за печатач | Двигател за PostScript-печатач | Универзален двигател за печатач на Epson |
| Epson Bright White Ink Jet Paper | Обична хартија | Обична хартија | Plain | Чисто |
| Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper | Мат | Epson Матирана | Epson Матирана | - |
| Epson Photo Quality Ink Jet Paper | Мат | Epson Матирана | Epson Матирана | - |

Опции на менито за Поставки

Изберете **Поставки** на почетниот екран на печатачот за да направите различни поставки.

Опции на менито за Општи поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Општи поставки

Подготовка на печатачот

Осн поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Општи поставки > Осн поставки

Не може да менувате поставки што ги заклучил администраторот.

ЛЦД осветленост:

Нагодете ја осветленоста на LCD-екранот.

Тајмер за спиење:

Приспособете го временскиот период за да влезете во режимот за спиење (режим за зачувување на енергија) кога печатачот не извршува никакви задачи. LCD екранот ќе потемни кога ќе измине одреденото време.

Поставки за искл.:

Производот може да ја има оваа функција или функцијата **Мерач на времето за исклучување**, во зависност од местото на продажба.

Искл. напојување ако е неактивно

Изберете ја ова поставка за автоматски да го исклучите печатачот ако не го користите за одреден временски период. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

Искл. напој. ако е искл. од приклучок

Со избирање на ова поставка со исклучува печатачот по 30 минути кога сите мрежни порти вклучувајќи ја портата LINE ќе бидат исклучени. Оваа функција може да не биде достапна во зависност од регионот.

Мерач на времето за исклучување:

Производот може да ја има оваа функција или функцијата **Поставки за искл.**, во зависност од местото на продажба.

Изберете ја ова поставка за автоматски да го исклучите печатачот кога не го користите за одреден временски период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

Поставки за датум/време:

Датум/Време

Внесете ги тековните датум и време.

Летно сметање на времето

Изберете ја поставката за летно сметање на времето што важи за вашето подрачје.

Временска разлика

Внесете ја временската разлика помеѓу вашето локално време и UTC (Координирано универзално време).

Подготовка на печатачот

Јазик/Language:

Изберете јазик употребен на LCD екранот.

Изминато време на операцијата:

Изберете **Вкл.** за да се вратите на првичниот екран кога ќе ги извршите активностите за одреден временски период. Кога корисничките ограничувања ќе бидат применети и нема да извршувате активности за одреден временски период, ќе бидете одјавени и вратени на првичниот екран.

Тастатура:

Променете го изгледот на тастатурата на LCD екранот.

Поврзани информации

➔ „Штедење енергија“ на страница 41

➔ „Внесување знаци“ на страница 20

Поставки за печатач

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач

Не може да менувате поставки што ги заклучил администраторот.

Поставки за извор хартија:

Поставка на хартија:

Изберете ги големината и типот на хартијата коишто сте ги ставиле во изворите на хартија.

A4/Писмо автоматско менување:

Изберете **Вкл.** за да внесете хартија од изворот на хартија поставен на големина со формат A4 кога нема извор на хартија поставен на формат Писмо (Letter) или внесете ја од изворот на хартија поставен на формат Писмо кога нема извор на хартија поставен на формат A4.

Известување за грешка:

Изберете **Вкл.** за да се прикаже пораката за грешка кога избраните големина или тип на хартија не одговараат на внесената хартија.

Авто. приказ на Пост. на хартија:

Изберете **Вкл.** за да се прикаже екранот **Поставка на хартија** кога внесувате хартија во изворот за хартија. Ако ја деактивирате оваа функција, не може да печатите од iPhone или iPad со користење на AirPrint.

Јазик на печатење:

Изберете го јазикот за печатење за УСБ-интерфејсот или за мрежниот интерфејс.

Подготовка на печатачот

Уни. поставки за печатење:

Овие поставки за печатачот ќе се применат кога ќе печатите користејќи надворешен уред без да користите двигатели за печатачот.

Приорит. Отвор за додав. харт.:

Изберете **Вкл.** за да дадете приоритет за печатење на хартијата ставена во отворот за хартија.

Горен раздел:

Приспособете ја горната маргина на хартијата.

Лев раздел:

Приспособете ја левата маргина на хартијата.

Издн. на горн. марг.на задн. страна:

Приспособете ја горната маргина за задниот дел на страницата кога печатите двострано.

Издн. на лев. марг. на задната стр.:

Приспособете ја левата маргина за задната маргина на страницата кога печатите двострано.

Провери широчина на хартија:

Изберете **Вкл.** за да ја проверите ширината на хартија пред печатење. На овој начин се спречува печатење надвор од рабовите на хартијата кога поставката за големина на хартијата не е точна, но може и да се намали брзината на печатење.

Прескокни празна страница:

Автоматски прескокнува празни страници во податоците за печатење.

Конфигурација на PDL печатење:

Изберете ги опциите за Конфигурација на PDL печатење коишто сакате да ги користите за PCL или PostScript печатење.

Општи поставки:

Големина на хартија

Изберете ја стандардната големина на хартија за PCL или PostScript печатење.

Тип хартија

Изберете го стандардниот тип на хартија за PCL или PostScript печатење.

Ориентација

Изберете ја стандардната ориентација на хартија за PCL или PostScript печатење.

Квалитет

Изберете квалитетот на печатење за PCL или PostScript печатење.

Подготовка на печатачот

- Режим за зачувување на мастило
Изберете **Вкл.** за да зачувате мастило така што ќе ја намалите густината на печатењето.
- Наредба за печатење
Последна страница најгоре:
Започнува со печатење од првата страница на датотеката.
Прва страница најгоре:
Започнува со печатење од последната страница на датотеката.
- Број на копии
Го поставува бројот страници за печатење.
- Сврзувачка маргина
Ја избира положбата за врзување.
- Автоматско исфрлање хартија
Изберете **Вкл.** за автоматски да ја исфрлите хартијата кога ќе го запрете печатењето за време на задача за печатење.
- Двострано печатење
Изберете **Вкл.** за да извршите двострано печатење.

PCL мени:

- Извор на фонт
Локален
Изберете за да користите претходно инсталиран фонт на печатачот.
Преземи
Изберете да користите фонт што сте го презеле од интернет.
- Број на фонт
Изберете го бројот за стандардната големина на фонтот како стандарден фонт. Расположливите бројки се разликуваат во зависност од избраните поставки.
- Густина
Поставете ја стандардната закосеност на фонтот доколку фонтот може да се менува без деформација и има фиксни положби за закосеност. Можете да изберете од 0,44 до 99,99 cpi (знаци на инч), на стапки од по 0,01.
Оваа ставка може да не се појави во зависност од поставките за извор или број на фонтот.
- Висина
Поставете ја стандардната висина на фонтот доколку фонтот може да се менува без деформација и е пропорционален. Можете да изберете од 4,00 до 999,75 точки, на стапки од по 0,25.
Оваа ставка може да не се појави во зависност од поставките за извор или број на фонтот.

Подготовка на печатачот

Сет за симбол

Изберете го стандардниот комплет симболи. Доколку фонтот што сте го избрале во изворот на фонтови и поставките за број на фонтот го нема во поставката за комплет од нови симболи, изворот на фонтови и поставките за број на фонтот автоматски се заменуваат со стандардната вредност, IBM-US.

Форма

Поставете го бројот на линии за избраната големина и насока на хартијата. Исто така, ова предизвикува промена во растојанието меѓу линиите (VMI), а новата VMI-вредност ќе се зачува во печатачот. Ова значи дека подоцнежните промени во поставките за големината и насоката на хартијата ќе предизвикаат промени во вредноста на формата врз основа на зачуваната VMI-вредност.

CR функција

Изберете ја наредбата за додавање линии при печатење со двигател од специфичен оперативен систем.

LF функција

Изберете ја наредбата за додавање линии при печатење со двигател од специфичен оперативен систем.

Назначување на изворот на хартија

Поставете ја задачата за наредбата за избор на изворот на хартија. Кога е избрано **4**, наредбите се поставени за да биде компатибилен со HP LaserJet 4. Кога е избрано **4K**, наредбите се поставени за да биде компатибилен со HP LaserJet 4000, 5000 и 8000. Кога е избрано **5S**, наредбите се поставени за да биде компатибилен со HP LaserJet 5S.

PS3 мени:

Погрешен лист

Изберете **Вкл.** за да отпечатите лист на којшто е прикажан статусот кога настанува грешка за време на PostScript или PDF печатење.

Бинарно

Изберете **Вкл.** кога печатите податоци што содржат бинарни слики. Апликацијата може да испрати бинарни податоци, дури и ако двигателот за печатачот е поставен на ASCII, но ќе можете да ги отпечатите податоците кога ќе биде вклучена ова опција.

PDF големина на страница

Изберете ја големината на хартијата кога печатите ПДФ-датотека. Доколку е избрано **авто.**, големината на хартијата се одредува во зависност од големината на првата страница.

Автоматски решавач на грешки:

Изберете дејство да го извршите кога ќе се појави грешка при двострано печатење или грешка поради полна меморија.

Вкл.

Се прикажува предупредување и печати едностран режим кога ќе дојде до грешка при двострано печатење или печати само она што може да го обработи печатачот кога ќе дојде до грешка за полна меморија.

Подготовка на печатачот

Иск.

Се прикажува порака за грешка и се откажува печатењето.

Дебела хартија:

Изберете **Вкл.** за да спречите мастилото да се размачка на исписите, меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење.

Тивок режим:

Изберете **Вкл.** за да ја намалите бучавата за време на печатење, меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење. Во зависност од типот на хартија и избраните поставки за квалитет на печатење, можно е да нема разлика во нивото на бучава на печатачот.

Време на сушење на мастилото:

Изберете го времето за сушење на мастилото коешто сакате да го користите кога печатите двострано. Печатачот печати на другата страна штом ќе ја испечати едната страна. Ако исписот е замачкан, зголемете ја поставката за времето.

Врска со компјутер преку USB:

Изберете **Вклучи** за компјутерот да може да добие пристап до печатачот кога е поврзан со USB. Кога е избрано **Исклучи**, печатењето коешто не е испратено преку мрежна конекција е ограничено.

USB I/F Поставка за врем. огр.:

Ја одредува должината на времето во секунди што мора да измине пред да заврши USB комуникацијата со компјутерот откако печатачот ќе прими задача за печатење од двигател за PostScript-печатач или двигател за PCL печатач. Доколку задачата што завршува не е јасно дефинирана од двигател за PostScript-печатач или двигател за PCL печатач, може да дојде до бескрајна USB комуникација. Кога ќе се случи ова, печатачот завршува со комуникацијата откако ќе измине назначеното време. Внесете 0 (нула) доколку не сакате да заврши комуникацијата.

Поврзани информации

➔ „Ставање на хартија“ на страница 22

Поставки за мрежа

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Општи поставки > Поставки за мрежа

Не може да менувате поставки што ги заклучил администраторот.

Wi-Fi поставување:

Поставете ги или променете ги поставките за бежична мрежа. Изберете го начинот на поврзување од следниве и следете ги упатствата на LCD панелот.

- Пренасочувач
- Wi-Fi Direct

Подготовка на печатачот

Поставување на жична LAN:

Поставете ја или променете ја мрежната конекција којашто ја користи LAN кабелот и рутерот. Кога ги користите, Wi-Fi конекциите се оневозможени.

Статус на мрежа:

Ги прикажува или печати тековните мрежни поставки.

- Статус на кабелска LAN/ Wi-Fi мрежа
- Статус на Wi-Fi Direct
- Отпечати лист за статус

Проверка на конекција:

Ја проверува тековната мрежна конекција и печати извештај. Доколку има некакви проблеми со врската, видете во извештајот за да го решите проблемот.

Напредно:

Направете ги следниве детални поставки.

- Име на уред
- TCP/IP
- Прокси-сервер
- IPv6 адреса
- NFC
- Брзина на линк и дуплекс
- Пренасочи HTTP на HTTPS
- Деактивирај IPsec/ IP филтрирање
- Деактивирај IEEE802.1X

Поставки за веб услуга

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Општи поставки > Поставки за веб услуга

Не може да менувате поставки што ги заклучил администраторот.

Услуги на Epson Connect:

Прикажува дали печатачот е регистриран и поврзан на Epson Connect.

Може да се регистрирате за услугата со избирање на **Регистрирај**, а потоа следете ги упатствата.

Кога ќе завршите со регистрацијата, може да ги промените следниве поставки.

- Прекини/Продолжи
- Одрегистрирај

За детали, видете на следнава веб-локација.

<https://www.epsonconnect.com/>

Подготовка на печатачот

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Услуги Google Cloud Print:

Прикажува дали печатачот е регистриран и поврзан на Google или сервисот за печатење на облак (Cloud Print).

Кога ќе завршите со регистрацијата, може да ги промените следниве поставки.

Активирај/ Деактивирај

Одрегистрирај

За детали во врска со регистрирање на Google, сервисот за печатење на облак (Cloud Print), погледнете ја следнава веб-локација.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Администрир. на систем

Изберете го менито на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Општи поставки > Администрир. на систем

Администраторите ја користат оваа функција. Погледнете во *Водич за администратори* за информации.

Опции на менито за Бројач на отпечатени примероци

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Бројач на отпечатени примероци



Се прикажува вкупниот број на печатења од времето кога сте го купиле печатачот.

Опции на менито за Статус на достава

Изберете го менито на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Статус на достава

Ги прикажува приближните нивоа на мастилото и работниот век на кутијата за одржување.

Кога ќе се прикаже , мастилото е скоро потрошено или кутијата за одржување е речиси полна. Кога ќе се прикаже , треба да ја замените ставката бидејќи мастилото е потрошено или кутијата за одржување е полна.

Опции на менито за Одржување

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Подготовка на печатачот

Поставки > Одржување

Прилагодување на Квалитет на печатење:

Изберете ја оваа функција ако дојде до проблеми со исписите. Може да проверите дали прскалките се затнати и да ја исчистите главата за печатење доколку е потребно и приспособете ги некои од параметрите за да го подобрите квалитетот на печатење.

Проверка на прскалката на главата за печатење:

Изберете ја оваа функција за да проверите дали прскалките на главата за печатење се затнати. Печатачот печати образец за проверка на прскалки.

Чистење на главата за печатење:

Изберете ја оваа функција за да ги исчистите затнатите прскалки во главата за печатење.

Порамнување на главата за печатење:

Изберете ја оваа функција за да ја приспособите главата за печатење и за да го подобрите квалитетот на печатењето.

Порамнување на паралелни линии

Изберете ја оваа функција за вертикално да ги порамните линиите.

Хоризонтално порамнување

Изберете ја оваа функција ако редовно се појавуваат хоризонтални ленти на исписите.

Чистење на водичот за хартија:

Изберете ја оваа функција ако има дамки од мастило на внатрешните валјаци. Печатачот внесува хартија за да ги исчисти внатрешните валјаци.

Периодично чистење:

Печатачот автоматски врши **Проверка на прскалката на главата за печатење** и **Чистење на главата за печатење** врз основа на конкретниот временски период. Изберете **Вкл.** за да одржите врвен квалитет на печатењето. Под следниве услови, сами извршете **Проверка на прскалката на главата за печатење** и **Чистење на главата за печатење**.

Проблеми со отпечатеното

Кога е избрано **Иск.** за **Периодично чистење**

Кога печатите со висок квалитет, како на пр. фотографии

Кога на LCD-екранот е прикажана пораката **Чистење на главата за печатење**

Поврзани информации

➔ [„Приспособување на квалитетот на печатење“ на страница 107](#)

➔ [„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 86](#)

➔ [„Порамнување на главата за печатење“ на страница 88](#)

➔ [„Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 89](#)

Подготовка на печатачот

Опции на менито за Јазик/Language

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Јазик/Language

Изберете јазик употребен на LCD екранот.

Опции на менито за Статус на печатач/Печати

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Статус на печатач/Печати

Лист за статус на печатење:

Лист за конфигурација:

Печати информативни листови на кои се прикажуваат моменталниот статус на печатачот и поставките.

Лист за потр. материјали:

Печати информативни листови на коишто се прикажува статусот на потрошниот материјал.

Лист за ист. на користење:

Печати информативни листови на кои се прикажува историјата на користење на печатачот.

PS3 листа на фонтови:

Печати листа на фонтови што се достапни за PostScript печатач.

PCL листа на фонтови:

Печати листа на фонтови што се достапни за PCL печатач.

Мрежа:

Се прикажуваат тековните мрежни поставки.

Опции на менито за Статус на уредот за автентикација

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Статус на уредот за автентикација

Се прикажува статусот на уредот за автентикација.

Опции на менито за Информации за Epson Open Platform

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Подготовка на печатачот

Поставки > Информации за Epson Open Platform

Се прикажува статусот на отворената платформа на Epson.

Штедење енергија

Печатачот влегува во режим на спиење или се исклучува автоматски ако не се вршат дејства одреден период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

Во зависност од местото на купување, печатачот може да има функција која автоматски го исклучува ако не е поврзан на мрежата 30 минути.

Штедење енергија — контролна табла

1. Изберете **Поставки** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.

2. Изберете **Општи поставки > Осн поставки**.

3. Направете едно од следново.

- Изберете **Тајмер за спиење** или **Поставки за искл. > Искл. напојување ако е неактивно** или **Искл. напој. ако е искл. од приклучок**, а потоа направете поставки.
- Изберете **Тајмер за спиење** или **Мерач на времето за исклучување**, а потоа направете поставки.

Белешка:

Вашиот производ може да ја има карактеристиката **Поставки за искл.** или **Мерач на времето за исклучување** во зависност од местото на купување.

Печатење

Печатење од двигател за печатач на Windows

Доколку не можете да промените некои од поставките за двигателот за печатачот, веројатно се ограничени од администраторот. Контактирајте со администраторот на печатачот за помош.

Печатење на двигател на печатач

Кога пристапувате до двигателот на печатачот од контролната табла на компјутерот, поставките се применуваат за сите апликации.

Пристап до двигателот на печатачот преку контролната табла

Windows 10/Windows Server 2016

Кликнете на копчето за стартување, а потоа изберете **Систем на Windows > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работна површина > Поставки > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

Windows Vista/Windows Server 2008

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Изберете претпочитани вредности за печатење**.

Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи и друг хардвер > Печатачи и факсови**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

Пристап до двигателот на печатачот од иконата на печатачот на лентата со задачи

Иконата на печатачот на лентата со задачи на работната површина е икона на кратенка што овозможува брз пристап до двигателот на печатачот.

Ако ја кликнете иконата на печатачот и изберете **Поставки на печатачот**, можете да пристапите до истиот прозорец за поставување на печатачот како оној што се прикажува од контролната табла. Ако кликнете двапати на иконата, можете да ја проверите состојбата на печатачот.

Печатење

Белешка:


Ако иконата на печатачот не е прикажана на лентата со задачи, отворете го прозорецот на двигателот на печатачот, кликнете **Преференци за следење** на картичката **Одржување**, па изберете **Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи**.

Основни информации за печатење

Белешка:

Операциите може да се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

1. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
Внесете хартија во печатачот ако не сте ја внеле.
2. Изберете **Печатење** или **Поставување на страница** од менито **Датотека**.
3. Изберете го својот печатач.
4. Изберете **Претпочитани вредности** или **Својства** за да пристапите до прозорецот од двигателот за печатачот.



5. Променете ги поставките ако е потребно.
Погледнете ги опциите за мени за двигателот на печатач за детали.

Белешка:

- Видете и во електронската помош за објаснување на ставките за поставување. Со кликување на десното копче на ставката се прикажува **Помош**.
- Кога ќе изберете **Преглед за печатење**, може да видите преглед на документот пред печатење.

6. Кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот на двигателот на печатачот.

Печатење

7. Кликнете на **Печати**.

Белешка:


Кога ќе изберете **Преглед за печатење**, се прикажува прозорец за преглед. За да ги промените поставките, кликнете на **Откажи** и повторете ја постапката од чекор 2.

Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 22
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 25
- ➔ „Ставање хартија во отворот за хартија“ на страница 27
- ➔ „Список со типови хартија“ на страница 30
- ➔ „Јазиче Главна“ на страница 59

Двострано печатење

Може да печатите на двете страни на хартијата. Може да печатите и брошура што може да се направи со повторна нарачка на страници и со преклопување на исписот.



Белешка:

- Може да користите автоматско и двострано печатење. За време на рачното двострано печатење, превртете ја хартијата за да печатите на другата страна кога печатачот ќе заврши со печатење на првата страница.
- Ако не користите хартија што е соодветна за двострано печатење, квалитетот на печатењето може да биде послаб и може да дојде до заглавување хартија.
- Зависно од хартијата и податоците, може да пробие мастило на другата страна на хартијата.

Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 22

Поставки за печатење

Рачното двострано печатење е достапно кога е овозможено EPSON Status Monitor 3. Меѓутоа, може да не е достапно кога на печатачот му се пристапува преку мрежа или се користи како делен печатач.

Печатење

Белешка:

За да го овозможите EPSON Status Monitor 3, кликнете на **Проширени поставки** на јазичето **Одржување** и изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

1. Од јазичето **Главна** на двигателот на печатач, изберете ја опцијата од **Двострано печатење**.

2. Кликнете **Settings**, одредете ги соодветните поставки, а потоа кликнете **ОК**.

Направете поставки за **Густина на печатење** ако е потребно. Оваа поставка не е достапна кога ќе изберете рачно двострано печатење.

Белешка:

За да печатите преклопена брошура, изберете **Книшка**.

Кога го поставувате **Густина на печатење**, може да ја приспособите густината на печатење во зависност од типот на документот.

Печатењето може да биде бавно во зависност од комбинацијата на опции што се избрани за **Изберете вид на документот** во прозорецот Прилаг. на густината за печатење и за **Квалитет** на јазичето **Главна**.

3. Кликнете на **Печати**.

За рачно двострано печатење, откако ќе заврши печатењето на првата страница, на компјутерот ќе се прикаже скок-прозорец. Следете ги упатствата на екранот.


Поврзани информации

➔ „Основни информации за печатење“ на страница 43

➔ „Јазиче Главна“ на страница 59

Печатење неколку страници на еден лист

Можете да печатите две или четири страници со податоци на еден лист хартија.



Печатење

Поставки за печатење


На јазичето на двигателот за печатач **Главна**, изберете **2-нагоре** или **Четиристрано** како поставка за **Повеќе страници**.

Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 43
- ➔ „Јазиче Главна“ на страница 59

Печатење и редување според редослед на страниците (Печатење во обратен редослед)

Може да печатите од последната страница така што документите се наредени според редоследот на страниците.



Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатачот **Главна**, изберете **Обратен редослед**.

Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 43
- ➔ „Јазиче Главна“ на страница 59

Печатење на намален или зголемен документ

Може да ја намалите или да ја зголемите големината на документот за одреден процент или да ја приспособите големината на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.



Поставки за печатење

На јазичето **Повеќе опции** на двигателот за печатач, изберете ја големината на документот од поставката **Голем. на документ**. Изберете ја големината на хартијата на којашто сакате да печатите од поставката **Излезна хартија**. Изберете **Намали/Зголеми документ**, а потоа изберете **Да собере на страница** или **Зумирај на**. Кога ќе изберете **Зумирај на**, внесете процент.


Изберете **Централно** за да печатите слики во центарот на страницата.

Поврзани информации

- ➔ [„Основни информации за печатење“ на страница 43](#)
- ➔ [„Јазиче Повеќе опции“ на страница 60](#)

Печатење на една слика на повеќе листови за зголемување (Креирање на постер)

Оваа карактеристика ви овозможува да печатите една слика на повеќе листови хартија. Може да направите поголем постер така што ќе ги споите еден со друг.



Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатач **Главна**, изберете **Постер 2x1**, **Постер 2x2**, **Постер 3x3** или **Постер 4x4** како поставка за **Повеќе страници**. Ако кликнете на **Поставки**, може да ги изберете панелите коишто сакате да ги отпечатите. Може и да ги изберете опциите за водич за сечење.


Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 43
- ➔ „Јазиче Главна“ на страница 59

Правење постери со користење Преклопувачки ознаки за порамнување


Еве пример како да направите постер кога е избрано **Постер 2x2**, а **Преклопувачки ознаки за порамнување** е избрано во **Печати ознаки за сечење**.

Граничните се печатат во црно-бело, но за ова објаснување се прикажани како сини и црвени линии.




Печатење

1. Подгответе ги Sheet 1 и Sheet 2. Отсечете ги маргините од Sheet 1 според вертикалната сина линија преку центарот од горните и долните ознаки.




2. Ставете го работ од Sheet 1 врз Sheet 2 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги двата листа заедно од задната страна.




Печатење

- Отсечете ги преклопените листови на два според вертикалната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата од левата страна на ознаките).




- Залепете ги листовите заедно од задната страна.




- Повторете ги чекорите од 1 до 4 за да ги залепите заедно Sheet 3 и Sheet 4.

Печатење

- Отсечете ги маргините од Sheet 1 и Sheet 2 според хоризонталната сина линија преку центарот од ознаките на левата и десната страна.




- Ставете ги рабовите од Sheet 1 и Sheet 2 врз Sheet 3 и Sheet 4 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги заедно од задната страна.




Печатење

8. Отсечете ги преклопените листови на два според хоризонталната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата над ознаките).




9. Залепете ги листовите заедно од задната страна.




Печатење

10. Отсечете ги преостанатите маргини според надворешната водилка.



Печатење со заглавие и подножје

Можете да печатите информации, како што се корисничко име и датум на печатење во заглавие или подножје.



Печатење

Поставки за печатење

На картичката **Повеќе опции** на двигателот за печатачот, кликнете **Функции на воден жиг**, а потоа изберете **Заглавје/Подножје**. Кликнете на **Поставки**, а потоа изберете ги ставките коишто сакате да ги печатите.

Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 43
- ➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 60

Печатење на воден жиг

Можете да отпечатите воден жиг како „Доверливо“ или на образец против копирање на исписите. Ако печатите со образец против копирање, сокриените букви се прикажуваат кога се фотокопираат за да се разликува оригиналот од копиите.



Анти-копирање на моделот е достапен во следниве услови:

- Хартија: обична хартија, хартија за копирање, меморандум, рециклирана хартија, обоена хартија, претходно печатена хартија или висококвалитетна обична хартија
- Квалитет: Стандардно
- Автоматско двострано печатење: Не е избрано
- Корекција на нијанса: Автоматски

Белешка:

Може да додадете и свој воден жиг или образец против копирање.

Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатач **Повеќе опции**, изберете **Функции на воден жиг** и изберете Анти-копирање на моделот или Воден жиг. Кликнете на **Поставки** за да ги смените деталите како што се големината, густината или положбата на образецот или ознаката.


Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 43
- ➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 60

Печатење

Печатење на датотеки заштитени со лозинка

Можете да поставите лозинка за задача за печатење за да почнете да печатите само откако ќе внесете лозинка на контролната табла на печатачот.



Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатач **Повеќе опции**, изберете **Доверлив налог** и внесете лозинка.


За да ја отпечатите задачата, изберете **Доверлива работа** на почетниот екран на контролната табла на печатачот. Изберете ја задачата којашто сакате да ја отпечатите и внесете ја лозинката.

Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 43
- ➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 60

Печатење на повеќе датотеки заедно

Аранжер на налози Лајт ви овозможува да комбинирате неколку датотеки создадени од различни апликации и да ги печатите како една. Можете да ги одредите поставките за печатење за комбинирани датотеки, како што се изглед на повеќе страници и двострано печатење.



Печатење

Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатачот **Главна**, изберете **Аранжер на налози Лајт**. Кога ќе започнете со печатење, се прикажува прозорецот Аранжер на налози Лајт. Додека е отворен прозорецот Аранжер на налози Лајт, отворете ја датотеката што сакате да ја комбинирате со тековната датотека, а потоа повторете ги горенаведените чекорит.

Кога избирате задача за печатење додадена на Проект за печатење во прозорецот Аранжер на налози Лајт, може да го уредите изгледот на страницата.

Кликнете на **Печати** од менито **Фајл** за да започнете со печатење.

Белешка:

*Ако го затворите прозорецот Аранжер на налози Лајт пред да ги додадете сите податоци за печатење на Проект за печатење, задачата за печатење на којашто тековно работите се откажува. Кликнете на **Зачувај од Фајл** за да ја зачувате тековната задача. Наставката на зачуваната датотека е „.esf“.*


*За да отворите Проект за печатење, кликнете на **Аранжер на налози Лајт** на јазичето за двигателот за печатач **Одржување** за да го отворите прозорецот Аранжер на налози Лајт. Потоа, изберете **Отвори** од менито **Фајл** за да ја изберете датотеката.*

Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 43
- ➔ „Јазиче Главна“ на страница 59

Приспособување на нијансата за печатење

Може да ја приспособувате нијансата што се користи во задачата за печатење.



Белешка:

Овие приспособувања не се применуваат на првобитните податоци.

Поставки за печатење

Во картичката на двигателот за печатач **Повеќе опции**, изберете **Прилагодено** како поставка за **Корекција на нијанса**. Кликнете **Напредно** за да го отворите прозорецот **Корекција на нијанса**, а потоа изберете го методот за коригирање нијанса.

Белешка:

- Автоматски** е избрано како стандардно во картичката **Повеќе опции**. Со оваа поставка, нијансата автоматски се приспособува за да одговара на типот хартија и поставките за квалитетот на печатењето.


Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 43
- ➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 60

Печатење

Печатење за потенцирање на тенки линии

Може да ги здебелите тенките линии коишто се премногу тенки за печатење.



Поставки за печатење


На јазичето на двигателот за печатач **Повеќе опции**, кликнете на **Опции за слика** во поставката **Корекција на нијанса**. Изберете **Нагласување тенки линии**.

Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 43
- ➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 60

Печатење за подобрување светли линии и текст

Може да ги подобрите светлите букви и линии за да ги направите повидливи или за да ги заострите сликите.



Поставки за печатење


На јазичето на двигателот за печатач **Повеќе опции**, кликнете на **Опции за слика** во поставката **Корекција на нијанса**. Изберете **Подобри ги светлиот текст и линии**.

Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 43
- ➔ „Јазиче Повеќе опции“ на страница 60

Печатење јасни линиски кодови

Може јасно да печатите линиски кодови и лесно да ги скенирате. Овозможете ја оваа функција само ако линискиот код којшто сте го отпечатиле не може да се скенира.



Можете да ја користите оваа функција во следниве услови.

- Хартија: обична хартија, хартија за копирање, меморандум, рециклирана хартија, обоена хартија, претходно печатена хартија, висококвалитетна обична хартија, дебела хартија или плик
- Квалитет: **Стандардно**

Белешка:

Отстранувањето на замаглувања не е секогаш можно и зависи од околностите.

Поставки за печатење

На јазичето на двигателот за печатач **Одржување**, кликнете на **Проширени поставки** и изберете **Режим на баркод**.

Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 43
- ➔ „Јазиче Одржување“ на страница 61

Откажување на печатењето

Може да ја откажете задачата за печатење од компјутерот. Меѓутоа, не може да откажете задача за печатење од компјутерот откако е веќе целосно испратена на печатачот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.

Откажување

На компјутерот, кликнете со десното копче на печатачот во **Уреди и печатачи, Печатач** или во **Печатачи и факсови**. Кликнете на **Погледни што се печати**, кликнете со десното копче на задачата којашто сакате да ја откажете и потоа изберете **Откажи**.

Печатење

Опции на менито за двигателот за печатач

Отворете го прозорецот за печатење во апликацијата, изберете го печатачот и пристапете до прозорецот за двигател на печатач.

Белешка:

Менијата се разликуваат во зависност од опцијата којашто сте ја избрале.

Јазиче Главна

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Пред-поставки за печатење | Додај/Отстрани пред-поставки | Може да додавате или да отстранувате претходно поставени вредности за често користени поставки за печатење. Изберете ја претходно поставената вредност којашто сакате да ја користите од листата. |
| Покажи поставки | Се прикажува листа на тековно поставени ставки во јазичињата Главна и Повеќе опции . | |
| Ресетирај на основно | Вратете ги сите поставки на нивните фабрички, стандардни вредности. И поставките на јазичето Повеќе опции се ресетираат на нивните стандардни вредности. | |
| Нивоа на мастилото | Ги означува приближните нивоа на мастило. | |
| Извор на хартија | Изберете го изорот на хартија од којшто ќе ја ставите хартијата. Изберете Автоматски избор за автоматски да го изберете изворот на хартија избран во Поставка на хартија на печатачот. | |
| Голем. на документ | Изберете ја големината на хартија на којашто сакате да печатите. Ако изберете Кориснички дефинирано , внесете ги ширината и висината на хартијата. | |
| Ориентација | Изберете ја ориентацијата којашто сакате да ја користите за печатење. | |
| Вид хартија | Изберете го типот хартија на којашто сакате да печатите. | |
| Квалитет | Изберете го квалитетот на хартија којшто сакате да го користите за печатење. Достапните поставки зависат од типот на хартијата којашто ќе ја изберете. | |
| Двострано печатење | Може двострано да печатите. | |
| | Settings | Може да го одредите работ на врзување и маргините на врзување. Кога печатите документи на повеќе страници, изберете да започнете со печатење од предната или од задната страна на страницата. |
| | Густина на печатење | Изберете го типот на документот за да ја приспособите густината на печатење. Ако е избрана соодветната густина на печатење, може да спречите сликите да не протечат од обратната страна. Изберете User Defined за рачно да ја приспособите густината на печатење. |
| Повеќе страници | Може да печатите неколку страници на еден лист или да извршите печатење на постери. Кликнете на Редослед на стр за да го одредите редоследот на печатење на страниците. | |

Печатење

| | | |
|------------------------|--|--|
| Copies | Одредете го бројот на страници за печатење. | |
| | Сортирај | Печати оригинали на повеќе страници залепени по редослед и сортирани во комплети. |
| | Обратен редослед | Може да печатите од последната страница така што страниците се наредени според точен редослед по печатење. |
| Тивок режим | Се намалува шумот којшто го прави печатачот. Меѓутоа, ако го овозможите ова, може да се намали брзината на печатење. | |
| Преглед за печатење | Се прикажува преглед на документот пред печатење. | |
| Аранжер на налози Лајт | Изберете да печатите со користење на функцијата Аранжер на налози Лајт. | |

Јазиче Повеќе опции

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Пред-поставки за печатење | Додај/Отстрани пред-поставки | Може да додавате или да отстранувате претходно поставени вредности за често користени поставки за печатење. Изберете ја претходно поставената вредност којашто сакате да ја користите од листата. |
| Покажи поставки | Се прикажува листа на тековно поставени ставки во јазичињата Главна и Повеќе опции . | |
| Ресетирај на основно | Вратете ги сите поставки на нивните фабрички, стандардни вредности. И поставките на јазичето Главна се ресетираат на нивните стандардни вредности. | |
| Голем. на документ | Изберете ја големината на документот. | |
| Излезна хартија | Изберете ја големината на хартија на којашто сакате да печатите. Ако Излезна хартија се разликува од Голем. на документ , Намали/Зголеми документ автоматски се избира. Не мора да избирате Излезна хартија кога печатите документи без да ја менувате големината. | |
| Намали/Зголеми документ | Може да ја намалите или да ја зголемите големината на документот. | |
| | Да собере на страница | Автоматски го намалува или го зголемува документот за да одговара на големината на хартијата избрана во Излезна хартија . |
| | Зумирај на | Печати со специфичен процент. |
| | Централно | Печати слики во центарот на хартијата. |
| Корекција на нијанса | Автоматски | Автоматски ја приспособува нијансата на сликите. |
| | Прилагодено | Ви овозможува да вршите рачно коригирање на нијансата. Кликнете Напредно за понатамошни поставки. |
| | Опции за слика | Овозможува опции за квалитет на печатање, како на пример Нагласување текст. Може и да ги задебелите тенките линии за да ги направите видливи на исписите. |
| Функции на воден жиг | Може да одредите поставки за шаблоните против копирање или водените жигови. | |

Печатење

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Доверлив налог | Заштита со лозинка на доверливи документи при печатење. Ако ја користите оваа функција, податоците од печатење се зачувуваат во печатачот и може да ги отпечатите само откако ќе ја внесете лозинката со користење на контролната табла на печатачот. Кликнете на Settings за да ги промените поставките. | |
| Дополнителни поставки | Сврти 180° | Ги ротира страниците за 180 степени пред печатењето. Оваа функција е корисна кога печатите на хартија како на пример пликови коишто сте ги ставиле во фиксна насока во печатачот. |
| | Голема брзина | Печати кога главата за печатење се движи во двете насоки. Брзината на печатење е поголема, но квалитетот може да биде послаб. |
| | Огледална слика | Ја превртува сликата за да печатите како кога гледате во огледало. |


Јазиче Одржување

| | |
|------------------------------|--|
| Проверка на прскалките | Печати проверка на прскалките за да проверите дали прскалките на главата за печатење се затнати. |
| Чистење на главата | Ги чисти затнатите прскалки во главата за печатење. Од причина што оваа функција корисит мастило, исчистете ја само главата за печатење ако се затнати прскалките. |
| Аранжер на налози Лајт | Се отвора прозорецот Аранжер на налози Лајт. Може да зачувувате или да уредувате податоци. |
| EPSON Status Monitor 3 | Се отвора прозорецот EPSON Status Monitor 3. Овде може да го потврдите статусот на печатачот или на потрошните материјали. |
| Преференци за следење | Може да направите поставки за ставките во прозорецот EPSON Status Monitor 3. |
| Проширени поставки | Може да направите различни поставки. Кликнете со десното копче на секоја ставка за да видите Помош за повеќе информации. |
| Ред. за печатење | Се прикажуваат задачи коишто чекаат да бидат отпечатени. Може да ги проверите, да ги паузирате или да продолжите со задачите за печатење. |
| Информаци за печатач и опции | Може да регистрирате кориснички сметки. Ако е поставена контрола на пристап на печатачот, мора да регистрирате сметка. |
| Јазик | Го менува јазикот којшто треба да го користите во прозорецот за двигател на печатач. За да ги примените поставките, затворете го двигателот на печатач и повторно отворете го. |
| Ажурирање софтвер | Започнува EPSON Software Updater за да проверите дали има најнова верзија на апликации на интернет. |
| Техничка поддршка | Може да пристапите до интернет страницата за техничка поддршка на Epson. |

Печатење од двигателот за печатач PostScript на Windows

Двигателот за печатач PostScript е двигател којшто испраќа команди за печатење на печатачот со користење на страницата за опис на јазик на PostScript.

1. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
Внесете хартија во печатачот ако не сте ја внеле.
2. Изберете **Печатење** или **Поставување печатење** од менито **Датотека**
3. Изберете го својот печатач.
4. Изберете **Претпочитани вредности** или **Својства** за да пристапите до прозорецот од двигателот за печатачот.



5. Променете ги поставките ако е потребно.
Погледнете ги опциите за мени за двигателот на печатач за детали.
6. Кликнете на **Во ред** за да го затворите двигателот на печатачот.
7. Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 22
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 25
- ➔ „Ставање хартија во отворот за хартија“ на страница 27
- ➔ „Список со типови хартија“ на страница 30

Печатење

- ➔ „Јазиче хартија/квалитет“ на страница 63
- ➔ „Јазиче Изглед“ на страница 63

Опции на менито за двигателот за печатач PostScript

Отворете го прозорецот за печатење во апликацијата, изберете го печатачот и пристапете до прозорецот за двигател за печатач.

Белешка:

Менијата се разликуваат во зависност од опцијата којашто сте ја избрале.

Јазиче хартија/квалитет

| | | |
|----------------|------------------|---|
| Избор на фиока | Извор на хартија | Изберете го изорот на хартија од којшто ќе ја ставите хартијата. Изберете Автоматско скенирање за автоматски да го изберете изворот на хартија избран во Поставка на хартија на печатачот. |
| | Медиуми | Изберете го типот хартија на којашто сакате да печатите. |

Јазиче Изглед

| | | | |
|----------------------|---|--|---|
| Ориентација | Изберете ја ориентацијата којашто сакате да ја користите за печатење. | | |
| Двострано печатење | Може двострано да печатите. | | |
| Редослед на страници | Изберете да печатите од почетната или последната страница. Ако изберете Од назад кон напред , страниците се редат во правилен редослед врз основа на бројот на страници по печатењето. | | |
| Формат на страница | Страници од лист | Може да печатите повеќе страници на еден лист. | |
| | | Изглед на страници од листови | Може да го одредите изгледот на страници кога печатите неколку страници на еден лист. |
| | Брошура | Изберете за да креирате брошура. | |
| | | Врзување на брошура | Изберете ја позицијата за брошурата. |

Картичка со поставки за Контрола на пристап

Употребата на печатачот може да е ограничена од администраторот. Може да печатите откако ќе ја регистрирате вашата сметка во двигателот за печатачот. Контакттирајте со администраторот за детали околу корисничката сметка.

Печатење

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|---|
| Поставки за Контрола на пристап | Регистрација на корисник | Може да внесете корисничко име и лозинка. |
| | Корисничко име | Внесете корисничко име. |
| | Лозинка | Внесете лозинка. |

Напредни опции

| | | | | |
|-------------------|------------------------------|--|--|--|
| Хартија/Излез | Големина на хартија | Изберете ја големината на хартија на којашто сакате да печатите. | | |
| | Копии | Одредете го бројот на страници за печатење. | | |
| Графика | Квалитет на печатење | Изберете го квалитетот на хартија којшто сакате да го користите за печатење. | | |
| | Скалирање | Може даго намалите или да го зголемите документот. | | |
| | TrueType фонт | Поставува замена на фонт за TrueType фонтот. | | |
| Опции за документ | Напредни функции за печатење | Може да направите детални поставки за функции за печатење. | | |
| | Опции за PostScript | Може да направите изборни поставки. | | |
| | Функции за печатач | Ink Save Mode | Зачувајте го мастилото со намалување на густината на печатење. | |
| | | Rotate by 180° | Ги ротира податоците за 180 степени пред печатењето. | |

Откажување на печатењето

Може да ја откажете задачата за печатење од компјутерот. Меѓутоа, не може да откажете задача за печатење од компјутерот откако е веќе целосно испратена на печатачот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.

Откажување

На компјутерот, кликнете со десното копче на печатачот во **Уреди и печатачи, Печатач** или во **Печатачи и факсови**. Кликнете на **Погледни што се печати**, кликнете со десното копче на задачата којашто сакате да ја откажете и потоа изберете **Откажи**.

Печатење од двигател за печатач на Mac OS

Основни информации за печатење

Белешка:

Операциите се разликуваат, зависно од апликацијата. Погледнете во помошта на апликацијата за детали.

1. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
Внесете хартија во печатачот ако не сте ја ставиле.
2. Изберете **Печати** од менито **Датотека** или друга команда за да влезете во полето за печатење.
Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** или ▼ за да го проширите прозорецот за печатење.
3. Изберете го својот печатач.
4. Изберете **Поставки за печатење** од појавното мени.

The screenshot shows a print dialog box with the following settings:


- Printer: EPSON XXXX
- Presets: Default Settings
- Copies: 1
- Pages: All, From: 1 to: 1
- Paper Size: A4 (210 by 297 mm)
- Orientation: Portrait (indicated by a person icon)
- Scale: 100%
- Print Settings: (expanded menu)
- Paper Source: Auto Select
- Media Type: Plain paper
- Print Quality: Normal
- Advanced Settings: (collapsed)

Buttons: Cancel, Print

Печатење

Белешка:

Кај OS X Mountain Lion или понов, ако не се прикаже менито **Поставки за печатење**, двигателот за печатачот Epson не бил инсталиран правилно.

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно. Видете го следното за да додадете печатач.

<http://epson.sn>


5. Променете ги поставките според потребите.
Погледнете ги опциите на менито за двигателот за печатач за детали.
6. Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 22
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 25
- ➔ „Ставање хартија во отворот за хартија“ на страница 27
- ➔ „Список со типови хартија“ на страница 30
- ➔ „Опции на менито за Поставки за печатење“ на страница 70

Двострано печатење

Може да печатите на двете страни на хартијата.



Белешка:

- Ако не користите хартија што е соодветна за двострано печатење, квалитетот на печатењето може да биде послаб и може да дојде до заглавување хартија.
- Зависно од хартијата и податоците, може да пробие мастило на другата страна на хартијата.

Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 22

Печатење

Поставки за печатење

Изберете **Two-sided Printing Settings** од појавното мени.Изберете го методот на двострано печатење и направете ги поставките за **Document Type**.

Белешка:


- Брзината на печатење може да се намали во зависност од типот на документот.
- Кога печатите фотографии со густе податоци, изберете **Text & Graphics** или **Text & Photos** во поставката за **Document Type**.Ако исписите се замачкани или мастилото протече низ другата страна на хартијата, приспособете ги **Густина на печатење** и **Increased Ink Drying Time** во **Adjustments**.

Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 65
- ➔ „Опции на менито за Two-sided Printing Settings“ на страница 71

Печатење неколку страници на еден лист

Можете да печатите две или четири страници со податоци на еден лист хартија.



Поставки за печатење


Изберете **Распоред** од скок-менито.Поставете го бројот на страници во **Страници на лист**, **Насока на распоред** (распоред на страницата) и **Рамка**.

Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 65
- ➔ „Опции за мени за изглед“ на страница 69

Печатење и редување според редослед на страниците (Печатење во обратен редослед)

Може да печатите од последната страница така што документите се наредени според редоследот на страниците.



Поставки за печатење

Изберете **Работа со хартија** од скок-менито. Изберете **Обратно** како поставка за **Редослед на страници**.

Поврзани информации

- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 65
- ➔ „Опции на менито за ракување со хартија“ на страница 70

Печатење на намален или зголемен документ

Може да ја намалите или да ја зголемите големината на документот за одреден процент или да ја приспособите големината на хартијата што сте ја ставиле во печатачот.



Поставки за печатење

Кога печатите така што ја приспособувате големината на оригиналот, изберете **Ракување со хартија** од појавното мени и изберете **Приспособи според големината на**

Печатење

хартијата.Изберете ја големината на хартијата којашто е ставена во печатачот во **Големина на излезната хартија**.Кога ја намалувате големината на документот, изберете **Приспособи само надолу**.

Кога печатите со специфичен процент, направете едно од следново.

- Изберете **Печатење** од менито **Датотека** на апликацијата.Изберете **Печатач**, внесете процент во **Приспособи**,и кликнете на **Печати**.
- Изберете **Поставка за страница** од менито **Датотека** на апликацијата.Изберете **Формат за**, внесете процент во **Приспособи**,и кликнете на **Во ред**.

Белешка:

*Изберете ја големината на хартијата којашто сте ја поставиле како поставка за **Големина на хартија**.*

Поврзани информации


- ➔ „Основни информации за печатење“ на страница 65
- ➔ „Опции на менито за ракување со хартија“ на страница 70

Откажување на печатењето

Може да ја откажете задачата за печатење од компјутерот.Меѓутоа, не може да откажете задача за печатење од компјутерот откако е веќе целосно испратена на печатачот.Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.

Откажување

Кликнете на иконата за печатачот во **Док**.Изберете ја задачата којашто сакате да ја откажете и потоа направете едно од следново.

- OS X Mountain Lion или понов
 - Кликнете на  веднаш до мерачот за напредок.
- Mac OS X v10.6.8 од v10.7.x
 - Кликнете **Избриши**.

Опции на менито за двигателот за печатач

Отворете го прозорецот за печатење во апликацијата, изберете го печатачот и пристапете до прозорецот за двигател на печатач.

Белешка:

Менијата се разликуваат во зависност од опцијата којашто сте ја избрале.

Опции за мени за изглед

| | |
|------------------|--|
| Страници од лист | Го избереа бројот страници за печатење на еден лист. |
| Насока на изглед | Го одредува редоследот според којшто сакате да ги печатите страниците. |

Печатење

| | |
|---------------------------------|--|
| Раб | Печати раб околу страниците. |
| Обратна ориентација на страница | Ги ротира страниците за 180 степени пред печатењето.Изберете ја оваа ставка кога печатите на хартија како на пример пливови коишто се внесени во фиксна насока во печатачот. |
| Преврти хоризонтално | Ја превртува страницата за печатење како што би изгледала во огледало. |

Опции на менито за спојување на бои

| | |
|----------------------|---|
| ColorSync | Изберете го методот за приспособување на боја.Со овие опции се приспособуваат боите помеѓу печатачот и екранот на компјутерот за да се намали разликата во бои. |
| EPSON Color Controls | |

Опции на менито за ракување со хартија

| | | |
|---|---|---|
| Подредување на страници | Се печатат документи со повеќе страници залепени по редослед и сортирани во комплети. | |
| Страници за печатење | Изберете за да печатите само непарни страници или парни страници. | |
| Редослед на страници | Изберете да печатите од почетната или последната страница. | |
| Приспособете според големината на хартијата | Се печати така што одговара на големината на хартијата којашто сте ја ставиле. | |
| | Дестинација на големина на хартија | Изберете ја големината на хартијата на којашто ќе печатите. |
| | Приспособете само надолу | Изберете кога да ја намалите големината на документот. |

Опции на менито за насловна страница

| | |
|-------------------------------|---|
| Печатење на насловна страница | Изберете дали сакате да печатите или да не печатите насловна страница.Кога сакате да додадете задна страница, изберете По документ . |
| Тип на насловна страница | Изберете ја содржината на насловната страница. |

Опции на менито за Поставки за печатење

| | |
|--------------|---|
| Paper Source | Изберете го изворот на хартија од којшто ќе ја ставите хартијата. Ако печатачот има само еден извор на хартија, оваа ставка не се прикажува. Со избирање на Автоматски избор се избира изворот на хартија којшто автоматски одговара на Поставка на хартија на печатачот. |
|--------------|---|

Печатење


| | |
|-------------------|---|
| Media Type | Изберете го типот хартија на којашто сакате да печатите. |
| Print Quality | Изберете го квалитетот на хартија којшто сакате да го користите за печатење. Опциите се разликуваат во зависност од типот на хартијата. |
| Напредни поставки | Ја приспособува осветленоста и контрастот на сликите. |

Опции на менито за Two-sided Printing Settings

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Two-sided Printing | Печати на двете страни на хартијата. |
|--------------------|--------------------------------------|

Оперативни поставувања за двигателот за печатачот за Mac OS

Пристапување до прозорецот за оперативни поставувања на Mac OS двигателот за печатач

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**).


Оперативни поставувања на двигателот за печатачот за Mac OS

- Thick paper and envelopes: Спречува размачкување на мастилото кога печатите на дебела хартија. Меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење.
- Прескокни празна страница: Избегнува печатење празни страници.
- Тивок режим: Ја намалува бучавата што ја прави печатачот, меѓутоа, може да ја намали и брзината на печатење.
- High Speed Printing: Печати кога главата за печатење се движи во двете насоки. Брзината на печатење е поголема, но квалитетот може да биде послаб.
- Печати документи за заведување: Ја става хартијата за да може лесно да ја организирате при печатење на пејсажни податоци или двострано печатење. Печатењето на пликови не е поддржано.
- Warning Notifications: Му овозможува на двигателот за печатачот да прикажува известувања за предупредувања.
- Establish bidirectional communication: Обично, ова треба да биде поставено на **On**. Избирањето **Off** кога ги собираат информациите за печатачот е невозможно бидејќи печатачот се дели со компјутери со Windows на мрежа или од друга причина.

Печатење од двигателот за печатач PostScript на Mac OS

Двигателот за печатач PostScript е двигател којшто испраќа команди за печатење на печатачот со користење на страницата за опис на јазик на PostScript.

1. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
Внесете хартија во печатачот ако не сте ја ставиле.
2. Изберете **Печатење** или **Поставување печатење** од менито **Датотека**.
Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** или ▼ за да го проширите прозорецот за печатење.
3. Изберете го својот печатач.
4. Изберете **Функции за печатење** од појавното мени.



5. Променете ги поставките според потребите.
Погледнете ги опциите на менито за двигателот за печатач за детали.
6. Кликнете на **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 22
- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 25
- ➔ „Ставање хартија во отворот за хартија“ на страница 27

Печатење

- ➔ „Список со типови хартија“ на страница 30
- ➔ „Опции на менито за функции за печатач“ на страница 74

Опции на менито за двигателот за печатач PostScript

Отворете го прозорецот за печатење во апликацијата, изберете го печатачот и пристапете до прозорецот за двигател за печатач.

Белешка:

Менијата се разликуваат во зависност од опцијата којашто сте ја избрале.

Опции на менито за изглед

| | |
|------------------------------|---|
| Страници од листови | Изберете го бројот страници за печатење на еден лист. |
| Насока на изглед | Одредете го редоследот според којшто ќе ги печатите страниците. |
| Раб | Печати раб околу страниците. |
| Двострано | Може двострано да печатите. |
| Обратен редослед на страници | Ги ротира страниците за 180 степени пред печатењето. |
| Хоризонтално превртување | Ја превртува сликата за да се печати како што би изгледала во огледало. |

Опции на менито за спојување на бои

| | |
|------------|--|
| ColorSync | Изберете го методот за приспособување на боја. Со овие опции се приспособуваат боите помеѓу печатачот и екранот на компјутерот за да се намали разликата во бои. |
| Во печатач | |

Опции на менито за ракување со хартија

| | |
|-------------------------|---|
| Подредување на страници | Се печатат документи со повеќе страници залепени по редослед и сортирани во комплети. |
| Страници за печатење | Изберете за да печатите само непарни страници или парни страници. |
| Редослед на страници | Изберете да печатите од почетната или последната страница. |

Печатење

| | | |
|---|--|---|
| Приспособете според големината на хартијата | Се печати така што одговара на големината на хартијата којашто сте ја ставиле. | |
| | Дестинација на големина на хартија | Изберете ја големината на хартијата на којашто ќе печатите. |
| | Приспособете само надолу | Изберете кога да ја намалите големината на документот. |

Опции на менито за ставање на хартија

| | |
|---------------------------------------|---|
| Сите страници од | Изберете го изворот на хартија од којшто ја ставата хартијата. |
| Прва страница од/ Преостануваат од | Со избирање на Автоматско скенирање се избира изворот на хартија којшто автоматски одговара на Поставка на хартија на печатачот. Може да го изберете изворот на хартија за страница. |

Опции на менито за насловна страница

| | |
|-------------------------------|--|
| Печатење на насловна страница | Изберете дали сакате да печатите или да не печатите насловна страница. Кога сакате да додадете задна страница, изберете По документ . |
| Тип на насловна страница | Изберете ја содржината на насловната страница. |

Опции на менито за функции за печатач

| | | | |
|---------------------|---------|---------------|--|
| Поставки за функции | Quality | MediaType | Изберете го типот хартија на којашто сакате да печатите. |
| | | Print Quality | Изберете го квалитетот на хартија којшто сакате да го користите за печатење. |
| | Други | Ink Save Mode | Зачувајте го мастилото со намалување на густината на печатење. |

Откажување на печатењето


Може да ја откажете задачата за печатење од компјутерот. Меѓутоа, не може да откажете задача за печатење од компјутерот откако е веќе целосно испратена на печатачот. Во овој случај, откажете го печатењето преку контролната табла на печатачот.

Откажување

Кликнете на иконата за печатачот во **Док**. Изберете ја задачата којашто сакате да ја откажете и потоа направете едно од следново.

Печатење

- OS X Mountain Lion или понов

Кликнете на  веднаш до мерачот за напредок.

- Mac OS X v10.6.8 од v10.7.x

Кликнете **Избриши**.

Печатење од паметни уреди

Користење на Epson iPrint

Epson iPrint е апликација што овозможува печатење фотографии, документи и интернет-страници од паметен уред како паметен телефон или таблет. Може да користите локално печатење, печатење од паметен уред што е поврзан со истата безжична мрежа како и печатачот, или далечинско печатење, печатење од далечинска локација преку интернет. За да користите далечинско печатење, регистрирајте го печатачот за услугата Epson Connect.



Поврзани информации

➔ [„Печатење со користење на мрежна услуга“ на страница 98](#)

Поврзување од паметен уред со Wi-Fi Direct

Треба да поврзете паметен уред на печатачот за да печатите од паметен уред.

Со Wi-Fi Direct може да го поврзете печатачот директно на уреди без точка на пристап. Печатачот има улога на точка на пристап.




Важно:

Кога ќе се поврзете од паметен уред на печатачот со користење на Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција, печатачот е поврзан на истата Wi-Fi мрежа (SSID) на којашто е поврзан паметниот уред и се воспоставува комуникација помеѓу нив. Од причина што паметниот уред автоматски е поврзан на друга Wi-Fi мрежа ако печатачот е исклучен, повторно не е поврзан на претходната Wi-Fi мрежа повторно ако печатачот е вклучен. Повторно поврзете се на SSID на печатачот за Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција од паметен уред.

Печатење

1. Изберете  од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.



2. Изберете **Wi-Fi Direct**.
3. Притиснете го копчето Во ред.
Ако сте ги направиле поставките за Wi-Fi Direct (Едноставен AP), се прикажуваат деталните информации за конекција. Одете на чекор 5.
4. Притиснете го копчето Во ред.
5. Проверете ги SSID и лозинката прикажани на контролниот панел на печатачот. На екранот за Wi-Fi на паметниот уред, изберете ја SSID прикажана на контролната табла на печатачот за да се поврзете.

Белешка:

Може да го проверите начинот на поврзување на интернет страницата. За да пристапите на интернет страницата, скенирајте го QR кодот прикажан на контролната табла на печатачот со користење на паметен уред и одете на **Поставување**.

6. Внесете ја лозинката прикажана на контролниот панел на печатачот на паметниот уред.
7. Откако ќе ја воспоставите конекцијата, изберете **Прекини** или **Затвори** на контролната табла на печатачот.
8. Затворете го екранот.

Инсталирање на Epson iPrint

Можете да го инсталирате Epson iPrint на својот паметен уред од следниот URL или QR-код.

Печатење


<http://ipr.to/c>



Печатење со Epson iPrint

Активирајте го Epson iPrint од паметниот уред и изберете го записот што сакате да го користите од почетниот екран.

Следниве екрани може да се менуваат без претходно известување. Содржината може да варира во зависност од производот.



| | |
|---|---|
| 1 | Прикажаниот почетен екран кога ќе се активира апликацијата. |
| 2 | Прикажува информации како да го поставите печатачот и ЧПП. |
| 3 | Го прикажува екранот каде што можете да го изберете печатачот и да одредите поставки за печатачот. Кога ќе го изберете печатачот, не треба да го бирате следниот пат. |
| 4 | Изберете што сакате да печатите, на пр. фотографии и документи. |
| 5 | Го прикажува екранот за поставки за печатење како големина и тип хартија. |
| 6 | Ја прикажува големината на хартијата. Кога ова се прикажува како копче, допрете го за да се прикажат поставките за хартија кои се моментално поставени на печатачот. |
| 7 | Ги прикажува избраните фотографии и документи. |
| 8 | Почнува печатење. |

Печатење

Белешка:

За да печатите од менито за документи со iPhone, iPad и iPod touch со iOS, активирајте го Epson iPrint откако ќе го пренесете документот што сакате да го испечатите со функцијата за споделување датотеки во iTunes.

Печатење со допирање на паметни уреди на N-ознака

Може едноставно да се поврзете и да печатите со допирање на паметниот уред на N-ознака на печатачот.

Погрижете се дека сте го подготвиле следново пред да ја користите оваа функција.

- Овозможете ја NFC функцијата на вашиот паметен уред.

Само Android 4.0 или понова верзија ја поддржува NFC (Near Field Communication).

Локацијата и NFC функциите се разликуваат во зависност на паметниот уред. Погледнете ја документацијата испорачана со паметниот уред за детали.


- Инсталирајте Epson iPrint на вашиот паметен уред.

Допрете го паметниот уред на N-ознака на печатачот за да го инсталирате.

- Овозможете Wi-Fi Direct на печатачот.

Погледнете во *Водич за администратори* за информации.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Допрете го паметниот уред на N-ознака на печатачот.
Epson iPrint започнува.



Белешка:

- Можно е печатачот да не може да воспостави комуникација со паметниот уред кога има пречки како на пример метал помеѓу N-ознака на печатачот и паметниот уред.

- Администраторите може да ја блокираат оваа функција. Во овој случај, паметните уреди испуштаат само звук и не активираат апликации дури и ако ги допрете на N-ознака на печатачот.

3. Изберете ја датотеката што сакате да ја печатите во Epson iPrint.
4. На екранот за прегледување со иконата Print, допрете го паметниот уред на N-ознака на печатачот.
Печатењето започнува.

Печатење

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 25
- ➔ „Ставање хартија во отворот за хартија“ на страница 27

Користење на овозможувач за печатење на Epson

Може бежично да печатите документи, е-пораки, фотографии и интернет страници од вашиот Android телефон или таблет (Android v4.4 или понова верзија). Со неколку допирања, вашиот Android уред ќе го открие печатачот на Epson којшто е поврзан на истата бежична мрежа.

1. Ставете хартија во печатачот.
2. Поставете го печатачот за бежично печатење.
3. На вашиот Android уред, инсталирајте го приклучокот за овозможувачот за печатење на Epson од Google Play.
4. Поврзете го Android уредот на истата безжична мрежа на којашто е поврзан печатачот.
5. Одете на **Поставки** на вашиот Android уред, изберете **Печатење** и овозможете го овозможувачот за печатење на Epson.
6. Од Android апликација како на пример Chrome, допрете на иконата за менито и отпечатете го она што го гледате на екранот.

Белешка:

Ако не го видите печатачот, допрете на **Сите печатачи** и изберете го печатачот.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 25
- ➔ „Ставање хартија во отворот за хартија“ на страница 27

Користење на AirPrint

AirPrint овозможува моментално бежично печатење од iPhone, iPad и iPod на допир со најновите верзии на iOS и Mac со најновите верзии на OS X или macOS.



Печатење

Белешка:

Ако сте ги деактивирале пораките за конфигурација на хартија на контролниот панел на производот, не може да го користите AirPrint. Погледнете го линкот подолу за да ги активирате пораките, ако е потребно.

1. Ставете хартија во производот.
2. Поставете го производот за бежично печатење. Погледнете го линкот подолу.
<http://epson.sn>
3. Поврзете го Apple уредот на истата бежична мрежа којашто ја користи производот.
4. Печатете од уредот на производот.


Белешка:

За детали, погледнете ја AirPrint страницата на интернет страницата на Apple.

Поврзани информации

- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 25
- ➔ „Ставање хартија во отворот за хартија“ на страница 27

Откажување на тековни задачи

Притиснете на копчето  за да откажете тековна задача.

Заменување Единица со мастило и друг потрошен материјал

Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување

Можете приближно да ги проверите нивоата на мастило и сервисниот век на кутијата за одржување од контролната табла на компјутерот.

Белешка:

Може да продолжите со печатење додека е прикажана пораката за ниско ниво на мастило. Заменете единица со мастило кога тоа ќе се побара.

Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — контролна табла

1. Изберете **Поставки** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.

2. Изберете **Статус на достава**.


Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **EPSON Status Monitor 3** на картичката **Одржување**, а потоа кликнете на **Детали**.

Белешка:

Ако **EPSON Status Monitor 3** е исклучен, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

Проверка на статусот на преостанатото мастило и кутијата за одржување — Mac OS

1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.

Заменување Единица со мастило и друг потрошен материјал

3. Кликнете на **EPSON Status Monitor**.

Кодови за Единица со мастило

Epson препорачува употреба на оригинални единици со мастило на Epson. Epson не може да гарантира за квалитетот или сигурноста на неоригиналните мастила. Користењето неоригинални мастила може да предизвика оштетувања што не ги покриваат гаранциите на Epson, а во одредени услови може да предизвика и неправилно однесување на печатачот. Информациите за нивоата на неоригиналните мастила може да не се прикажат.

Ова се кодовите на оригиналните единици со мастило на Epson.

Белешка:

- Кодовите за Единица со мастило може да се разликуваат во зависност од локацијата. За точните кодови достапни во вашето подрачје, контактирајте го сервисот за поддршка на Epson.
- Сите единици со мастило не се достапни во сите региони.

За Европа

| Големина | Black (Црна) |
|----------|--------------|
| XXL | T9661 |
| XL | T9651 |
| L | T9641 |

Посетете ја следнава веб-локација за информации околу капацитетите за печатење на единица со мастило на Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Единица со мастило Претпазливост при ракување


Прочитајте ги следниве инструкции и *Важни безбедносни упатства* (хартиен прирачник) пред да менувате Единица со мастило.

Претпазливост при ракување

- Чувајте ја единица со мастило на нормална собна температура и подалеку од директна сончева светлина.
- Epson препорачува користење на единица со мастило пред датумот испечатен на пакувањето.
- За најдобри резултати, чувајте ги пакувањата на единица со мастило со дното надолу.
- Откако ќе внесете единица со мастило од студено место за чување, оставете да се загрее на собна температура барем 12 часа пред да го употребите.

Заменување Единица со мастило и друг потрошен материјал

- ❑ Не допирајте ги деловите прикажани на илустрацијата. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.



- ❑ Не исклучувајте го печатачот за време на полнењето со мастило. Ако полнењето со мастило е нецелосно, може да не биде можно печатење.
- ❑ Не оставајте го печатачот со извадена единица со мастило, инаку преостанатото мастило во прскалките на главата за печатење може да се исуши и може да не биде можно печатење.
- ❑ Ако треба да извадите единица со мастило привремено, внимавајте да ја заштитите областа за довод на мастило од нечистотији и прав. Чувајте го единица со мастило во иста околина како и печатачот. Бидејќи отворот за довод на мастило е опремен со вентил конструиран да го задржи испуштањето вишок мастило, нема потреба да ставате други капаци или затки.
- ❑ Извадената единица со мастило може да има мастило околу отворот за довод на мастило, па затоа внимавајте да не се нанесе мастило наоколу кога ја вадите единица со мастило.
- ❑ Печатачот користи единица со мастило опремена со зелен чип што следи информации како што се количеството преостанато мастило. Тоа значи дека дури и кога единица со мастило ќе се извади од печатачот пред да се потроши, уште може да ја користите единица со мастило откако ќе ја вратите во печатачот.
- ❑ За печатење со првокласен квалитет и за да ја заштитите главата за печатење, во единица со мастило останува различна безбедносна резерва мастило кога печатачот покажува дека треба да се замени единица со мастило. Наведените страници што може да се испечатат не ја вклучуваат резервата.
- ❑ Иако единици со мастило може да содржат рециклирани материјали, тоа не влијае на функционирањето или работата на печатачот.
- ❑ Спецификациите и изгледот на единица со мастило може да се сменат без претходно известување за да бидат подобри.
- ❑ Не расклопувајте го и не преиначувајте го единица со мастило, инаку може да не биде возможно да се печати нормално.
- ❑ Не испуштајте го и не удирајте го единица со мастило од цврсти предмети; инаку, може да протече мастило.
- ❑ Не може да се користи единица со мастило испорачана со печатачот за замена.
- ❑ Наведените количини може да се разликуваат во зависност од сликите што ги печатите, типот хартија што го користите, зачестеноста на печатење и надворешните услови, како што е температурата.

Потрошувачка на мастило

- ❑ За да се одржат оптимални перформанси на главата за печатење, дел од мастилото се троши од единица со мастило при постапките за одржување, како на пр. чистењето на главата за печатење. Исто така, може да се троши мастило и кога го вклучувате печатачот.

Заменување Единица со мастило и друг потрошен материјал

- Масилото во единица со мастило испорачана со печатачот се користи делумно при првичното поставување. За да се произведат висококвалитетни отпечатени примероци, главата за печатење на печатачот се полни целосно со мастило. Овој еднократен процес троши извесно количество мастило и затоа оваа единица со мастило може да отпечати помалку страници во споредба со следната единица со мастило.
- За најдобри резултати, употребете ја единица со мастило најдоцна две години по инсталирањето.

Замена на Единица со мастило

Кога се прикажува порака барајќи ви да ја замените единица со мастило, изберете **Како да** а потоа прегледајте ги анимациите прикажани на контролната табла за да дознаете како да ја замените единица со мастило.

Поврзани информации

- ➔ [„Кодови за Единица со мастило“ на страница 82](#)
- ➔ [„Единица со мастило Претпазливост при ракување“ на страница 82](#)

Код за кутијата за одржување

Epson препорачува употреба на оригинална кутија за одржување на Epson.

Код за кутијата за одржување: T6716



Важно:

Откако ќе ја инсталирате кутијата за одржување во печатачот, не може да ја користите со други печатачи.

Предупредувања за користење на кутиите за одржување

Прочитајте ги следниве инструкции и *Важни безбедносни упатства* (хартиен прирачник) пред да ја замените кутијата за одржување.

- Не допирајте го зелениот чип странично на кутијата за одржување. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.
- Не навалувајте ја искористената кутија за одржување додека не се стави и запечати во пластичната ќеса; во спротивно може да протече мастило.
- Чувајте ја кутијата за одржување настрана од директна сончева светлина.
- Не заменувајте ја кутијата за одржување во текот на печатењето; во спротивно може да протече мастило.
- Не користете ја повторно кутијата за одржување што била извадена и оставена подолг период. Масилото во кутијата се стврднало и не може да се апсорбира повеќе мастило.

Замена на кутија за одржување

Во некои циклуси на печатење, во кутијата за одржување може да се собере многу мало количество од вишок мастило. За да се спречи истекување од кутијата за одржување, печатачот е направен да спречи печатење кога капацитетот на апсорпција на кутијата за одржување ќе ја достигне својата граница. Дали и колку често ова ќе треба да се направи зависи од бројот на отпечатени страници на печатачот, видот на материјалот за печатење и бројот на циклуси на чистење на печатачот.

Кога се прикажува порака за замена на кутијата за одржување, погледнете ги анимациите коишто се прикажани на контролната табла. Потребата да се замени кутијата не значи дека печатачот ќе престане да работи во согласност со неговите спецификации. Со гаранцијата на Epson не се покриваат трошоците за оваа замена. Претставува дел што треба да го замени корисникот.

Белешка:

Кога ќе се наполни, не ќе можете да печатите додека не се замени со цел да се избегне протекнување на мастилото.

Поврзани информации

➔ [„Предупредувања за користење на кутиите за одржување“ на страница 84](#)

Одржување на печатачот

Проверка и чистење на главата за печатење

Ако прскалките се затнати, отпечатените примероци се бледи или се појавуваат пруги. Кога ќе се намали квалитетот на печатењето, употребете ја функцијата за проверка на прскалките и проверете дали прскалките се затнати. Ако прскалките се затнати, исчистете ја главата за печатење. Можете да извршите проверка на прскалките и чистење на главата од контролната табла или од компјутерот.


**Важно:**

- Не отворајте го предниот капак или не исклучувајте го печатачот додека се чисти главата за печатење. Ако чистењето на главата е нецелосно, може да не биде можно печатење.
- Бидејќи за чистењето на главата за печатење е потребно малку мастило, чистете ја главата само ако се намали квалитетот.
- Кога мастилото е потрошено, може нема да можете да ја исчистите главата за печатење.
- Доколку квалитетот на печатење не се подобри откако четирипати ќе се изврши проверка на прскалката и ќе се исчисти главата, почекајте барем шест часа без печатење, а потоа, ако е потребно, повторно проверете ја прскалката и исчистете ја главата. Препорачуваме да го исклучите печатачот. Ако квалитетот на печатењето не се подобри, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
- За да спречите сушење на главата за печатење, не откачувајте го печатачот додека е вклучен.


Проверка и чистење на главата за печатење — Контролна табла

1. Ставете обична хартија со големина А4 во касета за хартија.
2. Изберете **Одржување** од почетниот екран.
За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.
3. Изберете **Проверка на прскалката на главата за печатење**.
4. Следете ги упатствата на екранот за да го отпечатите образецот за проверка на прскалките.


Одржување на печатачот


5. Проверете ја отпечатената шарка. Ако има испрекинати линии или празни сегменти како што е покажано на шарката „NG“, прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Одете на следниот чекор. Ако не забележувате испрекинати линии или празни сегменти, како на следната шарка „OK“, прскалките не се затнати. Изберете  за да ја затворите функцијата за проверка на прскалките.

OK



NG



6. Изберете , а потоа следете ги инструкциите на екранот за да ја исчистите главата за печатење.
7. Кога ќе заврши чистењето, испечатете ја шарата за проверка на прскалките уште еднаш. Повторувајте го чистењето и печатењето на шарата сè додека линиите не се испечатат целосно.

Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 25](#)

Проверка и чистење на главата за печатење — Windows


1. Ставете обична хартија со големина A4 во касета за хартија.
2. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
3. Кликнете на **Проверка на прскалките** од јазичето **Одржување**.
4. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 25](#)

➔ [„Печатење на двигател на печатач“ на страница 42](#)

Проверка и чистење на главата за печатење — Mac OS

1. Ставете обична хартија со големина A4 во касета за хартија.
2. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.

Одржување на печатачот

3. Кликнете **Опции и производи > Услужна програма > Отвори ја Алатката за печатење**.
4. Кликнете на **Проверка на прскалките**.
5. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 25

Порамнување на главата за печатење

Ако забележите непорамнетост или вертикални линии или заматени слики, порамнете ја главата за печатење.

Порамнување на главата за печатење — Контролна табла

Белешка:


Можеби ќе биде потребно да извршите порамнување на главата за печатење ако по нејзиното порамнување се сменила работната средина или типот на хартијата.

1. Ставете обична хартија со големина А4 во касета за хартија.
2. Изберете **Одржување** од почетниот екран.
За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.
3. Изберете **Порамнување на главата за печатење**.
4. Изберете едно од менијата за порамнување.
 - Порамнување на паралелни линии: Изберете го ова ако вертикалните линии изгледаат изместени.
 - Хоризонтално порамнување: Изберете го ова ако гледате хоризонтални ленти на редовни интервали.
5. Следете ги инструкциите на екранот за да отпечатите шаблон за порамнување.


Одржување на печатачот

6. Следете ги инструкциите на екранот за да ја порамните главата за печатење.


- Порамнување на паралелни линии: Најдете го и изберете го бројот за најдобриот шаблон.



Пронајдете и изберете го бројот за шаблонот којшто има најмалку изместена вертикална линија.



- Хоризонтално порамнување: Најдете го и изберете го бројот за најмалку одделениот и преклопениот шаблон.



Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 25](#)

Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило

Кога исписите се замачкани или изгужвани, исчистете го ваљакот внатре.

Одржување на печатачот



Важно:

Не користете хартиени салфети за да ја чистите внатрешноста на печатачот. Прскалките на главата за печатење можат да се затнат со влакненца.

1. Ставете обична хартија А4 во касетата за хартија.

2. Изберете **Одржување** од почетниот екран.

За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.

3. Изберете **Чистење на водичот за хартија**.

4. Следете ги упатствата на екранот за да ја исчистите патеката на хартијата.

Белешка:

Повторувајте ја оваа постапка додека хартијата не се замачка со мастило.

Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 25](#)

Мрежна услуга и информации за софтвер

Овој дел ги претставува мрежните услуги и софтверските производи достапни за вашиот печатач од интернет страницата на Epson или на доставениот диск со софтвер.

Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config)

Web Config е апликација што работи во интернет-прегледник како Internet Explorer и Safari на компјутер или паметен уред. Можете да ја потврдите состојбата на печатачот или да ги менувате мрежната услуга и поставките на печатачот. За да ја користите Web Config, поврзете ги печатачот и компјутерот или уредот со иста мрежа.

Следниве прегледници се поддржани.

| ОС | Прегледник |
|----------------------------|---|
| Windows XP SP3 или понов | Microsoft Edge, Internet Explorer 8 или понова верзија, Firefox*, Chrome* |
| Mac OS X v10.6.8 или понов | Safari*, Firefox*, Chrome* |
| iOS* | Safari* |
| Android 2.3 или понов | Основен прегледник |
| Chrome OS* | Основен прегледник |

* Користете ја најновата верзија.

Извршување веб конфигурација на веб-прегледувач

1. Проверете ја IP адресата на печатачот.

Изберете ја иконата за мрежа на почетниот екран на печатачот и изберете го активниот начин на поврзување за да ја потврдите IP адресата на печатачот.

За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.

Белешка:

Може да ја проверите IP адресата така што ќе отпечатите ивештај за мрежна конекција.

2. Активирајте го интернет-прегледникот од компјутерот или паметниот уред, а потоа внесете ја IP-адресата на печатачот.

Формат:

IPv4: http://IP-адресата на печатачот/

IPv6: http://[IP-адресата на печатачот]/

Мрежна услуга и информации за софтвер

Примери:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Белешка:

Користејќи го паметниот уред, можете да го активирате *Web Config* од екранот за одржување на *Epson iPrint*.

Поврзани информации


➔ „Користење на Epson iPrint“ на страница 75

Работа со Web Config на Windows

При поврзување компјутер со печатачот користејќи WSD, следете ги чекорите подолу за да ја активирате Web Config.

1. Пристапете до екраните на уредите и печатачите во Windows.
 - Windows 10/Windows Server 2016
Кликнете со десното копче на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Изберете **Работна површина > Поставувања > Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук** (или **Хардвер**).
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2
Кликнете на копчето за стартување, изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**.
 - Windows Vista/Windows Server 2008
Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла > Печатачи** во **Хардвер и звук**.
2. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Својства**.
3. Изберете ја картичката **Веб-услуга**, а потоа кликнете на URL-то.

Работа со Web Config на Mac OS

1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи > Прикажи интернет страница на печатач**.

Апликација за печатење веб-страници (E-Web Print) (само за Windows)

E-Web Print е апликација што овозможува едноставно печатење веб-страници со разни распореди. Погледнете во помошта на апликацијата за детали. Можете да пристапите до помошта од менито **E-Web Print** во алатникот на **E-Web Print**.

Белешка:

- Оперативните системи Windows Server не се поддржани.*
- Проверете дали има поддржани прелистувачи и најнова верзија од сајтот за преземање.*

Започнување

Откако ќе го инсталирате E-Web Print, се прикажува на веб-прелистувачот. Кликнете на **Print** или **Clip**.

Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater е апликација што проверува за нов или ажуриран софтвер на интернет и го инсталира. Исто така, фирмверот на печатачот можете да го ажурирате и рачно.

Белешка:

Оперативните системи Windows Server не се поддржани.

Метод на инсталирање

Преземете го EPSON Software Updater од интернет страницата на Epson.

Ако користите компјутер со Windows и не може да го преземете од интернет страницата, може да го инсталирате од испорачаното CD со софтвер.

<http://www.epson.com>

Активирање во Windows

- Windows 10

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Epson Software > EPSON Software Updater**.

- Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Кликнете на копчето за стартување, па изберете **Сите програми** или **Програми > Epson Software > EPSON Software Updater**.

Белешка:

*Можете да го активирате EPSON Software Updater и со кликање на иконата на печатачот во лентата со задачи на работната површина, па изберете **Ажурирање софтвер**.*

Мрежна услуга и информации за софтвер

Активирање во Mac OS


Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > EPSON Software Updater**.


Инсталирање на најнови апликации

Белешка:

Кога повторно инсталирате апликација, прво треба да ја деинсталирате.

1. Уверете се дека печатачот и компјутерот се достапни за комуникација и дека печатачот е поврзан на интернет.
2. Активирајте го EPSON Software Updater.
Кадрот на екранот е пример во Windows.



3. За Windows, изберете печатач и кликнете на  за да ги пребарате најновите достапни апликации.
4. Изберете ги ставките коишто сакате да ги инсталирате или да ги ажурирате и кликнете на копчето за инсталирање.



Важно:

Не исклучувајте го или не извлекувајте го струјниот приклучок на печатачот додека ажурирањето не заврши; во спротивно, печатачот може да не работи правилно.

Белешка:

- Може да ги преземете најновите апликации од интернет страницата на Epson.
<http://www.epson.com>
- Ако ги користите Windows Server оперативни системи, не може да го користите EPSON Software Updater. Преземете ги најновите апликации од интернет страницата на Epson.

Поврзани информации

➔ „Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)“ на страница 93

Инсталирање двигател за PostScript-печатач

Инсталирање двигател за PostScript-печатач — Windows

1. Започнете го процесот на инсталирање преку една од следниве опции.
 - Со користење на софтверскиот диск испорачан со печатачот.**

Вметнете го софтверскиот диск во компјутерот, пристапете до следнава патека на папка, а потоа стартувајте ја SETUP64.EXE (или SETUP.EXE).
Driver\PostScript\WINX64 (или WINX86)\SETUP\SETUP64.EXE (или SETUP.EXE)
 - Користете ја веб-локацијата.**

Пристапете до страницата на печатачот преку следнава веб-локација, преземете го двигателот за печатач PostScript3, а потоа стартувајте ја извршната датотека.
<http://www.epson.eu/Support> (Европа)
<http://support.epson.net/> (надвор од Европа)
2. Изберете го својот печатач.
3. Следете ги упатствата на екранот.
4. Изберете го начинот за поврзување, односно мрежна врска или USB-врска.
 - За мрежна врска.**

Се прикажува список со достапни печатачи во истата мрежа.
Изберете го печатачот што сакате да го користите.
 - За USB-врска.**

Следете ги упатствата на екранот за да го поврзете печатачот со компјутерот.
5. Следете ги упатствата на екранот за да го инсталирате двигателот за печатач PostScript.

Инсталирање двигател за PostScript-печатач — Mac OS

Преземете го двигателот за печатачот од интернет страницата за поддршка на Epson и инсталирајте го.


<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

<http://support.epson.net/> (надвор од Европа)

Ќе ви треба IP адресата на печатачот додека го инсталирате двигателот за печатачот.

Изберете ја иконата за мрежа на почетниот екран на печатачот и изберете го активниот начин на поврзување за да ја потврдите IP адресата на печатачот.

Додавање двигател за печатачот (само за Mac OS)

1. Изберете **Системски претпочитани вредности** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печатење и скенирање, Печатење и факс**).
2. Кликнете **+** и изберете **Додај друг печатач или скенер**.
3. Изберете го печатачот, а потоа кликнете **Додај**.

Белешка:

Доколку вашиот печатач не е наведен, проверете дали е поврзан правилно со компјутерот и дали е вклучен печатачот.

Инсталирање на двигателот за печатачот на Epson (само за Windows)

Универзалниот двигател за печатач на Epson е универзален двигател за печатач компатибилен со PCL6. Откако ќе го инсталирате двигателот за печатач*, може да печатите од кој било печатач на Epson којшто го поддржува овој двигател за печатач.

* Од причина што ова е генерички двигател за печатач, функциите за печатење се ограничени во споредба со двигателот за печатач специфично наменет за овој печатач.

Поврзете го печатачот на истата мрежа на којашто е поврзан компјутерот и следете ја процедурата подолу за да го инсталирате двигателот за печатачот.

1. Преземете ја извршната датотека за двигателот од интернет страницата за поддршка на Epson.

<http://www.epson.eu/Support> (само Европа)

<http://support.epson.net/>

2. Кликнете два пати на извршната датотека.
3. Следете ги упатствата на екранот за понатамошна инсталација.


Белешка:

Ако користите Windows компјутер и не може да го преземете двигателот од интернет страницата, инсталирајте го од дискот со софтвер испорачан со печатачот. Пристапете до „Driver\Universal“.

Деинсталирање апликации

Најавете се на компјутерот како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.

Деинсталирање апликации — Windows

1. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.
2. Затворете ги сите активни апликации.

Мрежна услуга и информации за софтвер

3. Отворете ја **Контролната табла**:

- Windows 10/Windows Server 2016

Кликнете на копчето за стартување, а потоа изберете **Систем на Windows > Контролна табла**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работна површина > Поставки > Контролна табла**.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на копчето за стартување и изберете **Контролна табла**.

4. Отворете **Деинсталирање програма** (или **Додавање или отстранување програми**):

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Изберете **Деинсталирање програма** во **Програми**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на **Додавање или отстранување програми**.

5. Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате.

Не може да го деинсталирате двигателот за печатач ако има задачи за печатење. Избришете ги или почекајте задачите да бидат отпечатени пред деинсталирањето.

6. Деинсталирајте ги апликациите:

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Кликнете на **Деинсталирај/Измени** или **Деинсталирај**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на **Измени/Отстрани** или **Отстрани**.

Белешка:

*Ако се прикаже прозорецот **Контрола на кориснички сметки**, кликнете **Продолжи**.*

7. Следете ги упатствата на екранот.

Деинсталирање на апликации — Mac OS

1. Преземете го Uninstaller преку EPSON Software Updater.

Откако ќе го преземете Uninstaller, не треба да го преземате повторно секогаш кога ќе ја деинсталирате апликацијата.

2. Притиснете го копчето за да го исклучите печатачот.

3. За да го деинсталирате двигателот на печатачот, изберете **Системски претпочитани вредности** од менито > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**) па отстранете го печатачот од листата овозможени печатачи.

4. Затворете ги сите активни апликации.

Мрежна услуга и информации за софтвер

- Изберете **Започни > Апликации > Epson Software > Uninstaller**.
- Изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа кликнете **Uninstall**.



Важно:

Uninstaller ги отстранува сите двигатели за млазните печатачи на Epson од компјутерот. Ако користите повеќе млазни печатачи на Epson и сакате да избришете некои двигатели, прво избришете ги сите, а потоа инсталирајте го потребниот двигател уште еднаш.

Белешка:

*Ако не можете да ја најдете апликацијата што сакате да ја деинсталирате во списокот со апликации, тогаш нема да можете да ја деинсталирате со користење на Uninstaller. Во оваа ситуација, изберете **Оди > Апликации > Epson Software**, изберете ја апликацијата што сакате да ја деинсталирате, а потоа повлечете ја до иконата за отпадоци.*

Печатење со користење на мрежна услуга

Користејќи ја услугата Epson Connect достапна на интернет можете да печатите од својот паметен телефон, таблет или лаптоп во секое време и практично секаде. За да ја користите оваа услуга, мора да ги регистрирате корисникот и печатачот во Epson Connect.

Функциите достапни на интернет се следниве.

Email Print

Кога ќе испратите е-порака со прикачувања како на пример документи или слики на адреса на е-пошта назначена на печатачот, може да ја отпечатите е-пораката и прикачувањата од далечински локации како на пример домашен печатач или печатач во канцеларија.

Epson iPrint

Оваа апликација е за iOS и Android и може да печатите од паметен телефон или таблет. Може да печатите документи, слики и интернет страници така што ќе ги испратите директно на печатач на истата бежична LAN.

Remote Print Driver

Ова е споделен двигател поддржан од далечински двигател за печатач. Кога печатите со користење на печатач од далечинска локација, може да печатите така што ќе го промените печатачот на вообичаениот прозорец на апликации.

За повеќе информации погледнете ја веб-локацијата Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Поврзани информации

➔ „Користење на Epson iPrint“ на страница 75

Решавање проблеми

Проверување на состојбата на печатачот

Проверка на пораките на LCD-екранот

Ако на LCD-екранот се прикаже порака за грешка, следете ги упатствата на екранот или решенијата подолу за да го решите проблемот.

| Пораки за грешки | Решенија |
|--|---|
| Грешка на печатач Повторно вклучете го печатачот. За повеќе детали, погледнете ја документацијата. | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Отстранете секаква хартија или заштитен материјал во печатачот и касета за хартија. Ако уште се прикажува пораката за грешка откако ќе се исклучи, па вклучи напојувањето, контактирајте со поддршката на Epson. <input type="checkbox"/> Кога ќе се прикажат следниве кодови за грешка, проверете ја хартијата за максимален број на листови коишто може да ги внесете во секој извор на хартија. 000181, 000184 |
| Нема хартија во XX. | Внесете хартија и целосно внесете ја касета за хартија. |
| Треба да ја замените Единица со мастило. | За печатење со првокласен квалитет и за да ја заштитите главата за печатење, останува различна безбедносна резерва мастило во единицата за довод на мастило кога вашиот печатач покажува дека е време да се замени единицата за довод на мастило. Заменете со нова единица со мастило. |
| Авто. приказ на Пост. на хартија е пост. на Искл. Некои функции може да не се достапни. За детали, видете ја документацијата. | Ако Авто. приказ на Пост. на хартија е деактивирана, не може да користите AirPrint. |
| Комбинацијата на IP адресата и маската на подмрежа е неважечка. Погледнете ја вашата документација за повеќе детали. | Контактирајте со администраторот на печатачот. |
| Ажурирајте го основниот сертификат за да ги користите услугите во облак. | Контактирајте со администраторот на печатачот. |
| Проверете дали поставките на портата на Печатач (како IP адреса) или двигател на печатачот се точни преку Компјутерот. | <p>Погрижете се отворот на печатачот да биде правилно избран во Својства > Отвор од менито Печатач на следниов начин.</p> <p>Изберете „USBXXX“ за USB-врска, или „EpsonNet Print Port“ за мрежна врска.</p> |
| Проверете дали поставките на портата или двигателот на печатачот се точни преку компјутерот. Погледнете ја вашата документација за детали. | |
| Recovery Mode | Контактирајте со администраторот на печатачот. |

Поврзани информации

➔ „Контактирање со поддршката на Epson“ на страница 135

Решавање проблеми

- ➔ „Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)“ на страница 93
- ➔ „Инсталирање на најнови апликации“ на страница 94

Проверување на состојбата на печатачот – Windows

1. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
2. Кликнете **EPSON Status Monitor 3** на картичката **Одржување**, а потоа кликнете на **Детали**.
Може да ги проверите статусот на печатачот, нивоата на мастило и статусот за грешка.


Белешка:

Ако **EPSON Status Monitor 3** е исклучен, кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

Поврзани информации

- ➔ „Печатење на двигател на печатач“ на страница 42

Проверување на состојбата на печатачот — Mac OS

1. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот.
2. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја Алатката за печатење**.
3. Кликнете на **EPSON Status Monitor**.
Може да ги проверите статусот на печатачот, нивоата на мастило и статусот за грешка.

Проверување на состојбата на софтверот

Можно е да го отстраните проблемот така што ќе го ажурирате софтверот на најновата верзија. За да го проверите статусот на софтверот, користете ја алатката за ажурирање на софтвер.

Поврзани информации

- ➔ „Алатки за ажурирање на софтвер (EPSON Software Updater)“ на страница 93
- ➔ „Инсталирање на најнови апликации“ на страница 94

Отстранување заглавена хартија

Следете ги упатствата на екранот на контролната табла на печатачот за да ја лоцирате и да ја отстраните заглавената хартија заедно со искинатите парчиња. На LCD екранот се прикажува анимацијата со којашто се објаснува како да ја отстраните заглавената хартија.

Решавање проблеми



Внимание:

Не допирајте ги копчињата на контролната табла кога рацете ви се во печатачот. Ако печатачот почне да работи, може да предизвика повреда. Внимавајте да не ги допрете деловите што штрчат за да не се повредите.





Важно:

Отстранете ја заглавената хартија внимателно. Насилно отстранување на хартијата може да го оштети печатачот.

Хартијата не се внесува правилно

Проверете ги следниве точки, а потоа преземете ги соодветните дејствија за да го решите проблемот.

- Ставете го печатачот на рамна површина и ракувајте во препорачаните услови на околината.
- Користете хартија поддржана од печатачот.
- Следете ги претпазливостите за ракување со хартија.
- Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. За обична хартија, не ставајте хартија над линијата покажана со симболот  на граничникот. За дебела хартија како на пример фотографска хартија, не ставајте хартија над линијата покажана покрај симболот  на граничникот.
- Уверете се дека поставките за големината и типот на хартијата одговараат на конкретната големина и типот на хартија ставена во печатачот.
- Ако често се јавува проблем со ставањето хартија, ставете хартија преку друг извор за хартија.

Поврзани информации

- ➔ [„Спецификации за животната средина“ на страница 122](#)
- ➔ [„Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 24](#)
- ➔ [„Достапни хартии и капацитети“ на страница 22](#)
- ➔ [„Список со типови хартија“ на страница 30](#)

Заглавување на хартија

Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.

Поврзани информации

- ➔ [„Отстранување заглавена хартија“ на страница 100](#)
- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 25](#)
- ➔ [„Ставање хартија во отворот за хартија“ на страница 27](#)

Хартијата е поставена накосо

Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.

Поврзани информации


- ➔ „Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 25
- ➔ „Ставање хартија во отворот за хартија“ на страница 27

Неколку листови хартија се внесуваат во исто време



Кога се внесуваат неколку листови хартија истовремено при рачно двострано печатење, отстранете ја сета хартија што е ставена во печатачот пред да ставите нова.

Проблеми со напојувањето и контролната табла

Печатачот не се вклучува

- Проверете дали струјниот кабел е правилно вклучен.
- Држете го подолго копчето .

Печатачот не се исклучува

Држете го подолго копчето . Ако сè уште не можете да го исклучите печатачот, исклучете го кабелот за напојување. За да спречите сушење на главата за печатење, вклучете го и исклучете го печатачот со притискање на копчето .

Напојувањето се исклучува автоматски

- Изберете **Поставки > Општи поставки > Осн поставки > Поставки за искл.**, а потоа онеспособете ги поставките **Искл. напојување ако е неактивно** и **Искл. напој. ако е искл. од приклучок**.
- Изберете **Поставки > Општи поставки > Осн поставки**, а потоа онеспособете ја поставката **Мерач на времето за исклучување**.

Белешка:

*Вашиот производ може да ја има карактеристиката **Поставки за искл.** или **Мерач на времето за исклучување** во зависност од местото на купување.*

ЛЦД-екранот се затемнува

Печатачот е во режим на функција. Притиснете некое копче на контролната табла за да го вратите ЛЦД-екранот во претходната состојба.

Не може да управувам од контролната табла

Кога е вклучена опцијата за ограничување на корисниците, потребни се идентификација и лозинка за печатење. Ако не ја знаете лозинката, контактирајте со администраторот на печатачот.


Не можам да печатам од компјутер

Проверување на поврзувањето (USB)

- Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- Ако користите USB-разделник, обидете се да го поврзете печатачот директно со компјутерот.
- Ако USB кабелот не се препознава, променете ја портата или променете го USB кабелот.
- Ако печатачот не може да печати со користење на USB поврзување, обидете се со следново.

Исклучете го USB кабелот од компјутерот.Кликнете на десното копче на иконата на печатачот прикажана на компјутерот и изберете **Отстрани уред**.Потоа, поврзете го USB кабелот на компјутерот и обидете се со пробно печатење.

Ресетирајте го USB поврзувањето со следниве чекори во овој прирачник за менување на методот на поврзување на компјутер.Видете го линкот со поврзани информации подолу за повеќе информации.



Проверување на поврзувањето (мрежа)

- Изберете **Поставки > Општи поставки > Поставки за мрежа > Проверка на конекција** и отпечатете го извештајот за мрежна конекција. Ако извештајот покаже дека мрежната врска е неуспешна, проверете го извештајот за мрежна врска и контактирајте со администраторот на печатачот.

Решавање проблеми

- ❑ Ако проблемот не се решава, контактирајте со администраторот на печатачот.

Проверување на софтверот и податоците

- ❑ Погрижете се дека е инсталиран оригинален двигател за печатач на Epson. Ако не е инсталиран оригинален двигател за печатач на Epson, функциите се ограничени. Ви препорачуваме да го користите оригиналниот двигател за печатач на Epson. Видете го линкот со поврзани информации подолу за повеќе информации.
- ❑ Ако печатите голема слика со многу податоци, компјутерот може да нема доволно меморија. Испечатете ја сликата со помала резолуција или со помала големина.

Поврзани информации

- ➔ [„Проверување на оригиналните двигатели за печатач на Epson“ на страница 104](#)

Проверување на оригиналните двигатели за печатач на Epson

Може да проверите дали оригинален двигател за печатач на Epson е инсталиран на компјутерот со користење на еден од следниве методи.

Windows

Изберете **Контролна табла > Види уреди и печатачи (Печатачи, Печатачи и факсови)** и направете го следново за да го отворите прозорецот за својствата на серверто за печатење.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2

Кликнете на иконата за печатач па кликнете на **Отпечати својства на сервер** на горниот дел од прозорецот.

- ❑ Windows Vista/Windows Server 2008


Кликнете со десното копче на папката **Печатачи** и кликнете на **Активирај како администратор > Својства на сервер**.

- ❑ Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003


Од менито **Датотека**, изберете **Својства на сервер**.

Решавање проблеми

Кликнете на јазичето **Двигател**. Ако името на печатачот е прикажано на листата, оригинален двигател за печатачот на Epson е инсталиран на компјутерот.



Mac OS

Изберете **Системски параметри** од мениот  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете на **Опции и производи** и ако јазичето **Опции** и јазичето **Услужна алатка** се прикажани во прозорецот, оригиналниот двигател за печатач на Epson е инсталиран на компјутерот.




Поврзани информации

➔ „Инсталирање на најнови апликации“ на страница 94

Решавање проблеми

Проверување на статусот на печатачот од компјутерот (Windows)

Кликнете на **Ред. за печатење** на јазичето за двигател на печатач **Одржување** и проверете го следново.




- Проверете дали има паузирани печатења.

Ако останат непотребни податоци, изберете **Откажи ги сите документи** од менито **Печатач**.

- Проверете печатачот да не е исклучен или чека наредба.

Ако е исклучен или чека наредба, променете го поставувањето за исклучен или чека наредба во менито **Печатач**.



- Уверете се дека печатачот е избран како стандарден печатач во менито **Печатач** (во менито треба да има знак за избор).

Ако печатачот не е избран за стандарден печатач, поставете го како стандарден. Ако има повеќе икони во **Контролна табла > Прегледај уреди и печатачи (Печатачи, Печатачи и факсови)**, погледнете го следново за да ја изберете иконата.

Пример)

USB конекција: EPSON XXXX серија

Мрежна конекција: EPSON XXXX серија (мрежа)


Ако го инсталирате двигателот за печатач неколку пати, може да креирате копии на двигателот за печатачот. Ако се креирани копии како на пример „EPSON XXXX серија (копија 1)“, кликнете со десното копче на иконата на копираниот двигател и кликнете на **Отстрани уред**.

- Погрижете се отворот на печатачот да биде правилно избран во **Својства > Отвор** од менито **Печатач** на следниов начин.

Изберете „**USBXXX**“ за поврзување преку USB „**EpsonNet Print Port**“ за мрежно поврзување.

Проверете го статусот на печатачот од компјутерот (Mac OS)

- Печатачот може да не печати кога е вклучена опцијата за корисничко ограничување. Контакттирајте со администраторот на печатачот.
- Погрижете се статусот на печатачот да не е **Пауза**.

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па кликнете двапати на печатачот. Ако печатачот е паузиран, кликнете, кликнете на **Продолжи** (или **Продолжи со печатење**).

Не можам да печатам од iPhone или iPad

- Поврзете го iPhone или iPad на истата мрежа (SSID) на којашто е поврзан печатачот.
- Активирајте **Авто. приказ на Пост. на хартија** во следниве менија.
Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач > Поставки за извор хартија > Авто. приказ на Пост. на хартија
- Активирајте ја поставката за AirPrint од Web Config.

Поврзани информации

➔ „Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config)“ на страница 91

Проблеми со отпечатеното

Приспособување на квалитетот на печатење

Ако забележите непорамнети вертикални линии, заматени слики или хоризонтални пруги, приспособете го квалитетот на печатење.

Белешка:

Можеби ќе биде потребно да извршите порамнување на главата за печатење ако по нејзиното порамнување се сменила работната средина или типот на хартијата.


- Ставете обична хартија со големина A4 во касета за хартија.
- Изберете **Одржување** од почетниот екран.
За да изберете ставка, поместете го фокусот до ставката со помош на копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ и притиснете го копчето ОК.
- Изберете **Прилагодување на Квалитет на печатење**.
- Следете ги инструкциите на екранот за да го проверите печатачот и да го подобрите квалитетот на печатење.
Ако се прикаже порака во којашто се препорачува да ја исчистите главата за печатење, исчистете ја главата за печатење.

Решавање проблеми

5. Следете ги инструкциите на екранот за да ги отпечатите шаблоните за порамнување на главата за печатење и порамнете ја главата за печатење.


- Со овој шаблон може да извршите порамнување ако отпечатените примероци изгледаат заматено.

Најдете го и изберете го бројот за најдобриот шаблон.




- Со овој шаблон може да извршите порамнување ако вертикалните линии изгледаат непорамнето.

Пронајдете и изберете го бројот за шаблонот којшто има најмалку изместена вертикална линија.



- Со овој шаблон може да извршите порамнување ако забележите хоризонтални пруги во редовни интервали.

Најдете го и изберете го бројот за најмалку одделениот и преклопениот шаблон.



Поврзани информации

➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 25](#)

Решавање проблеми

Исписот е истуткан или недостасува бојата

Ако не сте го користеле печатачот долго време, прскалките на главата за печатење може да бидат затнати и капки мастило може да не се испуштаат. Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.

Поврзани информации

➔ [„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 86](#)

Се појавуваат пруги




Прскалките на главата за печатење можеби се затнати. Извршете проверка на прскалките за да проверите дали прскалките на главата за печатење се затнати. Исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.

Поврзани информации

➔ [„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 86](#)

Појавување на пруги во боја на интервали од приближно 3.3 см



- Изберете соодветна поставка за тип на хартија за типот на хартија ставена во печатачот.
- Порамнете ја главата за печатење користејќи ја функцијата **Прилагодување на Квалитет на печатење**.
- Кога печатите на обична хартија, печатете со користење на поставка за повисок квалитет.

Решавање проблеми

Поврзани информации

- ➔ „Список со типови хартија“ на страница 30
- ➔ „Приспособување на квалитетот на печатење“ на страница 107

Матни отпечатоци, вертикални пруги или непорамнетост



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Порамнете ја главата за печатење користејќи ја функцијата **Прилагодување на Квалитет на печатење**.

Поврзани информации

- ➔ „Приспособување на квалитетот на печатење“ на страница 107


Квалитетот на печатење не се подобрува дури и по порамнувањето на главата за печатење

Во текот на двонасочното печатење (или печатење со голема брзина), главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што е можно вертикалните линии да не се порамнети. Ако квалитетот на печатење не се подобрува, онеспособете ја поставката за двонасочно печатење (или печатење со голема брзина). Онеспособувањето на оваа поставка може да ја забави брзината на печатење.

Windows

Отштиклирајте го **Голема брзина** од јазичето **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.

Mac OS

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **Off** како поставка за **High Speed Printing**.

Квалитетот на печатење е слаб

Проверете го следново ако квалитетот на печатењето е слаб поради матни отпечатоци, ленти, бои што недостигаат, избледени бои, непорамнетост на отпечатоците.

Проверување на печатачот

Користете ја функцијата **Прилагодување на Квалитет на печатење**.

Решавање проблеми

- Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некоја од прскалките е затната.
- Порамнете ја главата за печатење.

Проверување на хартија

- Користете хартија поддржана од печатачот.
- Не печатете на влажна, оштетена или стара хартија.
- Ако хартијата е извиткана или пликовите се надуени, исправете ги.
- Не ставајте ја хартијата на купче веднаш по печатењето.
- Исушете ги отпечатоците целосно пред да ги архивирате или прикажете. Кога ги сушите отпечатоците, избегнувајте директна сончева светлина, не користете фен и не допирајте ја испечатената страна на хартијата.
- Кога печатите слики или фотографии, Epson препорачува користење на оригинална хартија Epson наместо обична хартија. Печатете на страната за печатење на оригиналната хартија Epson.

Проверување на поставките за печатење

- Изберете соодветна поставка за тип на хартија за типот на хартија ставена во печатачот.
- Печатете користејќи поставка за подобар квалитет.

Проверување на единица со мастило


- Обидете се да користите оригинални единици со мастило Epson. Овој производ е конструиран да ги прилагодува боите врз основа на користењето на оригинални единици со мастило Epson. Користењето неоригинални единици со мастило може да предизвика послаб квалитет на печатењето.
- Epson препорачува користење на единица со мастило пред датумот испечатен на пакувањето.

Поврзани информации

- ➔ [„Приспособување на квалитетот на печатење“ на страница 107](#)
- ➔ [„Достапни хартии и капацитети“ на страница 22](#)
- ➔ [„Список со типови хартија“ на страница 30](#)
- ➔ [„Претпазливости при ракување со хартија“ на страница 24](#)

Хартијата е замачкана или истуткана


- Кога ќе се појави хоризонтална лента или горниот или долниот дел од хартијата се замачкани, ставете хартија во правилната насока и лизгајте ги граничните до рабовите на хартијата.



Решавање проблеми

- Кога на хартијата ќе се појави вертикална лента или хартијата е замачкана, исчистете ја патеката за хартија.



- Поставете ја хартијата на рамна површина за да проверите дали е искривена. Ако е, израмнете ја.
- Кога печатите на дебела хартија, главата за печатење е во близина на површината за печатење и хартијата може да се истутка. Во овој случај, активирајте ја поставката за намалување на истуткување. Ако ја активирате оваа поставка, квалитетот на печатење може да опадне или печатењето да биде побавно.
 - Контролна табла
Изберете **Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач** од почетниот екран, а потоа активирајте **Дебела хартија**.
 - Windows
Кликнете на **Проширени поставки** на картичката **Одржување** од двигателот за печатачот, а потоа изберете **Дебела хартија и пликови**.
 - Mac OS
Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи > Опции** (или **Двигател**). Изберете **On** како поставка за **Thick paper and envelopes**.
- Кога печатите двострано рачно, внимавајте мастилото да е сосема суво пред да ставите хартија повторно.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 25](#)
- ➔ [„Ставање хартија во отворот за хартија“ на страница 27](#)
- ➔ [„Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 89](#)

Хартијата е замачкана во текот на автоматското двострано печатење

Кога ја користите функцијата за двострано автоматско печатење и печатите податоци со висока густина како што се слики и графикони, поставете ја густината на печатење на пониско, а времето на сушење на подолго.

Поврзани информации

- ➔ [„Поставки за печатач“ на страница 32](#)

Решавање проблеми

Отпечатените фотографии се лепливи

Можеби печатите на погрешната страна од фотографската хартија. Погрижете се да печатите на страната за печатење.

Кога печатите на погрешната страна од фотографската хартија, треба да ја исчистите патеката на хартијата.

Поврзани информации

➔ [„Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило“ на страница 89](#)

Позицијата, големината или маргините на исписот се неточни

- Ставете хартија во правилна насока и лизнете ги граничните кон работ на хартијата.
- Изберете го соодветното поставување за димензии на хартијата.
- Приспособете ја поставката за маргини во апликацијата така што ќе биде во подрачјето за печатење.

Поврзани информации

- ➔ [„Ставање хартија во Касета за хартија“ на страница 25](#)
- ➔ [„Ставање хартија во отворот за хартија“ на страница 27](#)
- ➔ [„Област за печатење“ на страница 118](#)

Неточни или погрешно отпечатени знаци

- Цврсто поврзете го USB кабелот со печатачот и компјутерот.
- Ако има паузирани задачи за печатење, отпечатените знаци може да бидат оштетени.
- Не ставајте го рачно компјутерот во режим на **Хибернација** или **Спиене** додека печатите. Страниците со искривен текст ќе се испечатат следниот пат кога ќе го стартувате компјутерот.
- Ако користите двигател за печатач којшто претходно сте го користеле, отпечатените знаци може да бидат неразбирливи. Погрижете се дека двигателот на печатачот којшто го користите е за овој печатач. Проверете го името на печатачот на горниот дел од прозорецот на двигателот на печатач.

Отпечатената слика е превртена

Исклучете ги сите поставувања за огледална слика во двигателот за печатачот или во апликацијата.

- Windows
Откажете го **Огледална слика** во картичката **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.
- Mac OS
Отстранете го **Mirror Image** од изборникот **Поставки за печатење** на полето за печатење.

Решавање проблеми

Мозаични ефекти на исписите

Кога печатите слики или фотографии, печатете со податоци со голема резолуција. Сликите на интернет-страниците често се со мала резолуција иако изгледаат доволно добро на екранот, така што квалитетот на печатењето може да се намали.

Ненамерно двострано печатење

Избришете ги поставките за двострано печатење во двигателот на печатачот.

Windows

Изберете **Исклучено** од **Двострано печатење** на картичката **Главна** на двигателот на печатачот.

Mac OS

Изберете **Off** од **Two-sided Printing** во менито **Two-sided Printing Settings** на дијалогот за печатење.

Проблемот со исписот не може да се избрише

Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, обидете се да го деинсталирате и повторно да го инсталирате двигателот за печатачот.

Поврзани информации

- ➔ [„Деинсталирање апликации“ на страница 96](#)
- ➔ [„Инсталирање на најнови апликации“ на страница 94](#)

Други проблеми со печатењето

Печатењето е премногу бавно

Затворете ги непотребните апликации.


Намалете ја поставката за квалитет. Печатење со висок квалитет ја намалува брзината на печатењето.

Исклучете ја поставката за двонасочно (или високобрзинско) печатење. Кога е вклучена оваа поставка, главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, така што брзината на печатењето се намалува.



Windows

Изберете **Голема брзина** во картичката **Повеќе опции** на двигателот на печатачот.

Mac OS

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **On** како поставка за **High Speed Printing**.

Решавање проблеми

- ❑ Исклучете го тивкиот режим. Оваа опција ја намалува брзината на печатење.
 - ❑ Контролна табла
Изберете  **ON** на почетниот екран и оневозможете го **Тивок режим**.
 - ❑ Windows
Изберете **Исклучено** како поставување за **Тивок режим** на картичката за двигателот за печатачот **Главна**.
 - ❑ Mac OS
Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **Off** како поставка за **Тивок режим**.
- ❑ За двострано печатење, една страна на хартијата се печати и се суши, а на другата страна се печати. Од причина што времето за сушење се разликува во зависност од околностите, како на пример температура или влажност или податоци за печатење, брзината на печатење може да се намали.

Печатењето забавува многу при непрекинато печатење

Печатењето се забавува за да се спречи прегревање на механизмот на печатачот и негово оштетување. Сепак, можете да продолжите со печатење. За да се вратите на нормална брзина на печатењето, оставете го печатачот да мирува барем 30 минути. Брзината на печатењето не се враќа на нормала ако се исклучи напојувањето.

Пликот се стуткува


Пликовите може да се стуткуваат кога ги ставате во отворот за хартија. Во тој случај, ставајте ги пликовите во касета за хартија. Видете го линкот подолу со информации за достапните големини и капацитет.

Поврзани информации

➔ „Достапни хартии и капацитети“ на страница 22

Не може да откажам печатење преку компјутер со Mac OS X v10.6.8

Ако сакате да го запрете печатењето преку компјутерот, направете ги следниве наредувања.

Извршете ја командата Web Config, а потоа изберете **Port9100** како **Протокол со врвен приоритет** во **Поставување на AirPrint**. Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно.

Проблеми со двигателот за PostScript-печатачот

Белешка:

Ставките од менито и текстот на двигателот за печатачот се разликуваат многу во зависност од компјутерската околина.

Печатачот не печати додека се користи двигателот за PostScript-печатачот

- Поставете го поставувањето за **Јазик на печатење** на **Автоматски** или **PS3** на контролната табла.
- Во Windows, ако се испратени голем број задачи, печатачот може да не печати. Изберете **Печати директно на печатачот** во картичката **Напредно** во својствата на печатачот.

Поврзани информации

➔ [„Поставки за печатач“ на страница 32](#)

Печатачот не печати правилно додека се користи двигателот за PostScript-печатачот

- Доколку датотеката е креирана во апликација што овозможува да се промени форматот на датотеката, како што е Adobe Photoshop, проверете дали поставките во апликацијата одговараат на поставките во двигателот за печатачот.
- EPS-датотеки направени во бинарен формат веројатно нема да се отпечатаат правилно. Поставете го форматот на ASCII кога правите EPS-датотеки во апликација.
- За Windows, печатачот не може да печати бинарни податоци кога е поврзан на компјутер преку УСБ-интерфејс. Поставете ја поставката **Излезен протокол** на картичката **Поставки за уредот** во својствата на печатачот **ASCII** или **TBCP**.
- За Windows, изберете ги соодветните заменски фонтови на картичката **Поставки за уредот** во својствата на печатачот.

Печатењето е премногу бавно додека се користи двигателот за PostScript-печатачот

Поставете го поставувањето за **Print Quality** на **Fast** во двигателот за печатачот.

Други проблеми


Мал електричен шок при допир на печатачот

Ако на компјутерот се поврзани многу надворешни уреди, може да почувствувате мал електричен шок кога ќе го допрете печатачот. Ставете заземјување на компјутерот што е поврзан со печатачот.

Звучите додека работи се гласни

Ако звучите се прегласни, вклучете **Тивок режим**. Оспособувањето на оваа карактеристика може да ја намали брзината на печатење.


- Контролна табла

Изберете  на почетниот екран и овозможете го **Тивок режим**.

- Двигател за печатачот за Windows

Оспособете **Тивок режим** на картичката **Главна**.

- Двигател за печатачот за Mac OS

Изберете **Системски параметри** од менито  > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати по факс**), па изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **Он** како поставка за **Тивок режим**.

Заборавена лозинка

Ако сте ја заборавиле лозинката на администраторот, контактирајте со поддршката на Epson.

Поврзани информации

➔ [„Контактирање со поддршката на Epson“ на страница 135](#)

Апликацијата е блокирана од заштитен сид (само за Windows)

Додајте ја апликацијата во дозволените програми на заштитниот сид на Windows во безбедносните поставки во **Контролна табла**.

Додаток

Технички спецификации

Спецификации на печатачот


| | | |
|--|----------------|--|
| Положба на прскалката на главата за печатење | | Прскалки за црно мастило: 1600 |
| Тежина на хартијата* | Обична хартија | 64 до 90 g/m ² (17 до 24 lb) |
| | Дебела хартија | 91 до 180 g/m ² (25 до 48 lb) |
| | Коверти | Плик #10, DL, C6: 75 до 90 g/m ² (20 на 24 lb) Плик C4: 80 до 100 g/m ² (21 на 26 lb) |

* Дури и кога дебелината на хартијата е во рамки на овој опсег, може да не може да ја внесете хартијата во печатачот или резултатот од печатење може да биде лош во зависност од својствата и квалитетот на хартијата.

Област за печатење


Квалитетот на печатењето може да е послаб во засенчените области поради механизмот на печатачот.

Единечни листови

| | | |
|---|---|--------------------|
|  | A | 3.0 mm (0.12 in.) |
| | B | 3.0 mm (0.12 in.) |
| | C | 47.0 mm (1.85 in.) |
| | D | 45.0 mm (1.77 in.) |

Додаток

Коверти

| | | |
|---|---|---|
|  | A | 3.0 mm (0.12 in.) |
| | B | Освен за C4: 5.0 mm (0.20 in.) C4: 9.5 mm (0.37 in.) |
| | C | 18.0 mm (0.71 in.) |
| | D | 47.0 mm (1.85 in.) |
| | | |

Спецификации на интерфејсот

| | |
|--------------|--------------|
| За компјутер | Hi-Speed USB |
|--------------|--------------|

Листа на мрежни функции

Функции на мрежата и IPv4/IPv6

| Функции | | Поддржани | Забелешки | |
|--------------------|---|------------|-----------|---|
| Печатење на мрежа | EpsonNet Print (Windows) | IPv4 | ✓ | - |
| | Standard TCP/IP (Windows) | IPv4, IPv6 | ✓ | - |
| | WSD печатење (Windows) | IPv4, IPv6 | ✓ | Windows Vista или понов |
| | Bonjour Печатење (Mac OS) | IPv4, IPv6 | ✓ | - |
| | IPP Печатење (Windows, Mac OS) | IPv4, IPv6 | ✓ | - |
| | UPnP Печатење | IPv4 | - | Информациски уред |
| | PictBridge печатење (Wi-Fi) | IPv4 | - | Дигитална камера |
| | Epson Connect (Печатење од е-порака, далечинско печатење) | IPv4 | ✓ | - |
| | AirPrint (iOS, Mac OS) | IPv4, IPv6 | ✓ | iOS 5 или понова верзија, Mac OS X v10.7 или понова верзија |
| Google Cloud Print | IPv4, IPv6 | ✓ | - | |

Додаток

| Функции | | Поддржани | Забелешки |
|--------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| Скенирање на мрежа | Epson Scan 2 | IPv4, IPv6 | - |
| | Event Manager | IPv4 | - |
| | Epson Connect (Скенирај во облак) | IPv4 | - |
| | AirPrint (Скенирање) | IPv4, IPv6 | - |
| | ADF (Двострано скенирање) | | - |
| Факс | Испрати факс | IPv4 | - |
| | Прими факс | IPv4 | - |
| | AirPrint (Faxout) | IPv4, IPv6 | - |

Спецификации за Wi-Fi

| | |
|--|---|
| Стандарди | IEEE 802.11b/g/n*1 |
| Фреквентен опсег | 2,4 GHz |
| Максимално предадена радиофреквентна моќ | 20 dBm (EIRP) |
| Режими на координација | Инфраструктура, Wi-Fi Direct (Едноставен AP)*2 |
| Безбедност при безжичен пристап*3 | WEP (64/128 bit), WPA2-PSK (AES)*4, WPA2-Enterprise (AES) |

*1 IEEE 802.11n е достапно само за HT20.

*2 Не е поддржано за IEEE 802.11b.

*3 Wi-Fi Direct поддржува само WPA2-PSK (AES).

*4 Во согласност со стандардите WPA2 со поддршка за WPA/WPA2 Personal.

Спецификации за етернет

| | |
|-----------------------|---|
| Стандарди | IEEE 802.3i (10BASE-T)*1 IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T)*1 IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)*2 |
| Режим на комуникација | Автоматски, 10 Mbps Full duplex, 10 Mbps Half duplex, 100 Mbps Full duplex, 100 Mbps Half duplex |
| Приклучок | RJ-45 |

*1 Користете кабел од категорија 5е или повисок STP (заштитен извиткан пар) за да спречите ризик од радио пречки.

Додаток

*2 Поврзаниот уред треба да е усогласен со стандардите IEEE 802.3az.

Безбедносен протокол

| | |
|---------------------------|---------------------|
| IEEE 802.1X* | |
| IPsec/IP-филтрирање | |
| SSL/TLS | HTTPS-сервер/клиент |
| | IPPS |
| SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) | |
| SNMPv3 | |

* Треба да користите уред за поврзување што е во согласност со IEEE 802.1X.

Ниво 3 на компатибилност на PostScript

PostScript употребен на овој печатач е компатибилен со ниво 3 на PostScript.

Поддржани услуги од други лица

| | | |
|--------------------|----------|--|
| AirPrint | Печатење | iOS 5 или понов/Mac OS X v10.7.x или понов |
| Google Cloud Print | | |

Димензии

| | |
|----------|---|
| Димензии | <p>Складирање</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ширина: 425 mm (16.7 in.) <input type="checkbox"/> Длабочина*1: 508 mm (20.0 in.) <input type="checkbox"/> Висина: 290 mm (11.4 in.) <p>Печатење</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ширина: 425 mm (16.7 in.) <input type="checkbox"/> Длабочина: 508 mm (20.0 in.) <input type="checkbox"/> Висина: 290 mm (11.4 in.) |
| Тежина* | Околу 14.0 kg (30.9 lb) |

*1 Со вметната излезна фиока.

*2 Без единица со мастило и кабелот за напојување.

Додаток

Спецификации за електриката


| Модел | Модел 100 до 240 V | Модел 220 до 240 V |
|--|---|---|
| Опсег на номинална фреквенција | 50 до 60 Hz | 50 до 60 Hz |
| Номинална струја | 0.6 до 0.3 A | 0.3 A |
| Потрошувачка на енергија (со УСБ-поврзување) | Печатење: Околу 22 W (ISO/ IEC24712) Режим на подготвеност: Околу 8 W Режим на спиење: Околу 1.2 W Исклучено напојување: Околу 0.2 W | Печатење: Околу 22 W (ISO/ IEC24712) Режим на подготвеност: Околу 8 W Режим на спиење: Околу 1.2 W Исклучено напојување: Околу 0.2 W |

Белешка:

- Проверете ја етикетата на печатачот за напонот.
- За корисниците во Европа, погледнете на следнава интернет-страница за детали за потрошувачката на струја.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Спецификации за животната средина

| | |
|------------|--|
| Работа | Користете го печатачот во опсегот прикажан на следниов графикон.  Температура: од 10 до 35°C (од 50 до 95°F) Влажност: од 20 до 80% RH (без кондензација) |
| Складирање | Температура: -20 од 40°C (-4 до 104°F)* Влажност: од 5 до 85% RH (без кондензација) |

* Можете да го чувате еден месец на 40°C (104°F).

Спецификации за животната средина за Единици со мастило

| | |
|----------------------------|---|
| Температура на чување | -30 до 40 °C (-22 до 104 °F)* |
| Температура на замрзнување | -13 °C (8.6 °F) Мастилото се топи и може да се користи по околу 5 часа на 25 °C (77 °F). |

Додаток

* Можете да го чувате еден месец на 40 °C (104 °F).

Системски барања

- Windows 10 (32-битна, 64-битна)/Windows 8.1 (32-битна, 64-битна)/Windows 8 (32-битна, 64-битна)/Windows 7 (32-битна, 64-битна)/Windows Vista (32-битна, 64-битна)/Windows XP SP3 или понова верзија (32-битна)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 или понова верзија/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 или понова верзија
- macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

Белешка:

- Mac OS може да не поддржува некои апликации и функции.*
- Датотечниот систем UNIX (UFS) за Mac OS не е поддржан.*

Информации за фонтовите**Расположливи фонтови за PostScript**

| Назив на фонтот | Семејство | Еквивалентни со HP |
|----------------------------|--|---------------------|
| Nimbus Mono | Medium, Bold, Italic, Bold Italic | Courier |
| Letter Gothic | Medium, Bold, Italic | Letter Gothic |
| Nimbus Mono PS | Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique | CourierPS |
| Nimbus Roman No4 | Medium, Bold, Italic, Bold Italic | CG Times |
| URW Classico | Medium, Bold, Italic, Bold Italic | CG Omega |
| URW Coronet | - | Coronet |
| URW Clarendon Condensed | - | Clarendon Condensed |
| URW Classic Sans | Medium, Bold, Italic, Bold Italic | Univers |
| URW Classic Sans Condensed | Medium, Bold, Italic, Bold Italic | Univers Condensed |
| Antique Olive | Medium, Bold, Italic | Antique Olive |
| Garamond | Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett | Garamond |
| Mauritius | - | Marigold |
| Algiers | Medium, Extra Bold | Albertus |
| NimbusSansNo2 | Medium, Bold, Italic, Bold Italic | Arial |
| Nimbus Roman No9 | Medium, Bold, Italic, Bold Italic | Times New Roman |
| Nimbus Sans | Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique | Helvetica |

Додаток

| Назив на фонот | Семејство | Еквивалентни со HP |
|----------------------------|--|--------------------------|
| Nimbus Sans Narrow | Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique | Helvetica Narrow |
| Palladio | Roman, Bold, Italic, Bold Italic | Palatino |
| URW Gothic | Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique | ITC Avant Garde |
| URW Bookman | Light, Demi, Light Italic, Demi Italic | ITC Bookman |
| URW Century Schoolbook | Roman, Bold, Italic, Bold Italic | New Century Schoolbook |
| Nimbus Roman | Medium, Bold, Italic, Bold Italic | Times |
| URW Chancery Medium Italic | - | ITC Zapf Chancery Italic |
| Symbol | - | Symbol |
| URW Dingbats | - | Wingdings |
| Dingbats | - | ITC Zapf Dingbats |
| Standard Symbol | - | SymbolPS |

Расположливи фонтови за PCL (URW)

Скалабилни фонтови

| Назив на фонот | Семејство | Еквивалентни со HP | Група на симболи за PCL5 |
|----------------------------|--|---------------------|--------------------------|
| Nimbus Mono | Medium, Bold, Italic, Bold Italic | Courier | 1 |
| Letter Gothic | Medium, Bold, Italic | Letter Gothic | 1 |
| Nimbus Mono PS | Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique | CourierPS | 3 |
| Nimbus Roman No4 | Medium, Bold, Italic, Bold Italic | CG Times | 2 |
| URW Classico | Medium, Bold, Italic, Bold Italic | CG Omega | 3 |
| URW Coronet | - | Coronet | 3 |
| URW Clarendon Condensed | - | Clarendon Condensed | 3 |
| URW Classic Sans | Medium, Bold, Italic, Bold Italic | Univers | 2 |
| URW Classic Sans Condensed | Medium, Bold, Italic, Bold Italic | Univers Condensed | 3 |
| Antique Olive | Medium, Bold, Italic | Antique Olive | 3 |
| Garamond | Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett | Garamond | 3 |
| Mauritius | - | Marigold | 3 |
| Algiers | Medium, Extra Bold | Albertus | 3 |

Додаток

| Назив на фонтот | Семејство | Еквивалентни со HP | Група на симболи за PCL5 |
|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| NimbusSansNo2 | Medium, Bold, Italic, Bold Italic | Arial | 3 |
| Nimbus Roman No9 | Medium, Bold, Italic, Bold Italic | Times New | 3 |
| Nimbus Sans | Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique | Helvetica | 3 |
| Nimbus Sans Narrow | Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique | Helvetica Narrow | 3 |
| Palladio | Roman, Bold, Italic, Bold Italic | Palatino | 3 |
| URW Gothic | Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique | ITC Avant Garde Gothic | 3 |
| URW Bookman | Light, Demi, Light Italic, Demi Italic | ITC Bookman | 3 |
| URW Century Schoolbook | Roman, Bold, Italic, Bold Italic | New Century Schoolbook | 3 |
| Nimbus Roman | Medium, Bold, Italic, Bold Italic | Times | 3 |
| URW Chancery Medium Italic | - | ITC Zapf Chancery Medium Italic | 3 |
| Symbol | - | Symbol | 4 |
| URW Dingbats | - | Wingdings | 5 |
| Dingbats | - | ITC Zapf Dingbats | 6 |
| Standard Symbol | - | SymbolPS | 4 |
| URW David | Medium, Bold | HP David | 7 |
| URW Narkis | Medium, Bold | HP Narkis | 7 |
| URW Miryam | Medium, Bold, Italic | HP Miryam | 7 |
| URW Koufi | Medium, Bold | Koufi | 8 |
| URW Naskh | Medium, Bold | Naskh | 8 |
| URW Ryadh | Medium, Bold | Ryadh | 8 |

Битмапа на фонтови

| Назив на фонтот | Група симболи |
|-----------------|---------------|
| Line Printer | 9 |

Битмапа на фонтови за оптично препознавање знаци/баркод (само за PCL5)

| Назив на фонтот | Семејство | Група симболи |
|-----------------|-----------|---------------|
| OCR A | - | 10 |
| OCR B | - | 11 |

Додаток

| Назив на фонот | Семејство | Група симболи |
|----------------|------------------|---------------|
| Code39 | 9.37cpi, 4.68cpi | 12 |
| EAN/UPC | Medium, Bold | 13 |

Белешка:

Во зависност од густината на печатење или од квалитетот на бојата на хартијата, можно е фонтовите OCR A, OCR B, Code39 и EAN/UPC да не се читаат. Отпечатете примерок и проверете дали фонтовите можат да се читаат пред да се печатат големи количини.

Листа на групи од симболи

Печатачот има на располагање разновидни групи симболи. Многу од овие групи симболи се разликуваат само во меѓународните знаци специфични за секој јазик.

Кога размислувате кој фонот да го користите, треба да размислите и која група знаци да ја комбинирате со фонот.

Белешка:

Бидејќи повеќето софтвери автоматски работат со фонтовите и симболите, веројатно никогаш не ќе треба да ги нагудувате поставките на печатачот. Меѓутоа, доколку пишувате сопствени програми за контрола на печатачот, или користите постар софтвер кој што не може да ги контролира фонтовите, погледнете во следниве делови за групи симболи за повеќе информации.

Листа на групи симболи за PCL 5

| Назив на група симболи | Атрибут | Класификација на фонтовите | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Norweg1 | 0D | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roman Extension | 0E | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| Italian | 0I | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ECM94-1 | 0N | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| Swedis2 | 0S | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANSI ASCII | 0U | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| UK | 1E | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| French2 | 1F | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| German | 1G | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Legal | 1U | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| 8859-2 ISO | 2N | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| Spanish | 2S | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Додаток

| Назив на група симболи | Атрибут | Класификација на фонтовите | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ISO 8859/4 Latin 4 | 4N | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roman-9 | 4U | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Psmath | 5M | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 8859-9 ISO | 5N | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| WiTurkish | 5T | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MsPublishin | 6J | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VeMath | 6M | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8859-10ISO | 6N | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| DeskTop | 7J | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Math-8 | 8M | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| Roman-8 | 8U | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| WiE.Europe | 9E | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pc1004 | 9J | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8859-15ISO | 9N | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| PcTk437 | 9T | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Windows | 9U | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pstext | 10J | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IBM-US | 10U | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| IBM-DN | 11U | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| McText | 12J | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PcMultiling | 12U | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| VeInternati | 13J | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PcEur858 | 13U | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VeUS | 14J | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PiFont | 15U | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PcE.Europe | 17U | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Unicode 3.0 | 18N | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| WiBALT | 19L | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WiAnsi | 19U | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PcBlit775 | 26U | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Додаток

| Назив на група симболи | Атрибут | Класификација на фонтовите | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Pc866Cyr | 3R | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Greek8 | 8G | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WinGrk | 9G | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| WinCyr | 9R | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pc851Grk | 10G | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISOCyr | 10N | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - |
| Pc8Grk | 12G | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISOGrk | 12N | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pc866Ukr | 14R | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hebrew7 | 0H | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| 8859-8 ISO | 7H | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Hebrew8 | 8H | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Pc862Heb | 15H | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| PC-862, Hebrew | 15Q | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| Arabic8 | 8V | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| HPWARA | 9V | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| Pc864Ara | 10V | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| Symbol | 19M | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wingdings | 579L | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZapfDingbats | 14L | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
| OCR A | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
| OCR B | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| OCR B Extension | 3Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
| Code3-9 | 0Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| EAN/UPC | 8Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |

Регулаторни информации

Стандарди и одобренија за европски модел

За европските корисници

Корпорацијата Seiko Epson дека наведениот модел на радио опрема е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на потврдата за сообразност на ЕУ е достапна на следнава интернет страница.

<http://www.epson.eu/conformity>

B652B

За употреба само во Ирска, Велика Британија, Австрија, Германија, Лихтенштајн, Швајцарија, Франција, Белгија, Луксембург, Холандија, Италија, Португалија, Шпанија, Данска, Финска, Норвешка, Шведска, Исланд, Хрватска, Кипар, Грција, Словенија, Малта, Бугарија, Чешка, Естонија, Унгарија, Летонија, Литванија, Полска, Романија и Словачка.

Epson не презема одговорност за незадоволување на барањата за заштита што произлегува од препорачана модификација на печатачот.



German Blue Angel

Погледнете ја следната интернет страница за да проверите дали печатачот е во согласност со стандардите за German Blue Angel.

<http://www.epson.de/blauerengel>

Ограничувања за копирање

Запазете ги следниве ограничувања за да обезбедите одговорна и законска употреба на печатачот.

Забрането е со закон копирање на следниве работи:

- Банкарски сметки, ковани пари, пазарни хартии од вредности издадени од државата, државни обврзници и локални хартии од вредност
- Неискористени поштенски марки, разгледници со платена поштарина и други официјални поштенски документи со важечки поштенски знак
- Државни таксени марки и хартии од вредност кои се издаваат во согласност со законската постапки

Внимавајте при копирање на следниве работи:

- Пазарни хартии од вредности од приватни фирми (сертификати за производи, преносливи хартии од вредност, чекови итн.), месечни пропусници, карти со попуст итн.
- Пасоши, возачки дозволи, гаранции за состојба, сметки за патарина, бонови за храна, билети, итн.

Додаток

Белешка:

Копирањето на овие работи може исто така да биде забрането со закон.

Соодветна употреба на авторските материјали:


Печатачите може да се користат неправилно со несоодветно копирање на материјали заштитени со авторски права. Освен во случај на препорака од признат надлежен орган, однесувајте се одговорно и со почит кон дозволата за копирање од страна на носителот на авторско право пред да го копирате публикуваниот материјал.

Превезување на печатачот

Кога треба да го превезувате печатачот за преместување или поправки, следете ги чекорите подолу за да го спакувате печатачот.

Внимание:


- Кога го носите печатачот, кревајте го на стабилна положба. Кревањето на печатачот на нестабилна положба може да доведе до повреда.
- Бидејќи овој печатач е тежок, тој треба секогаш да се носи од двајца или повеќе луѓе кога се распакува и транспортира.
- Кога го кревате печатачот, ставете ги рацете на положбите што се прикажани подолу. Ако го кревате печатачот на други положби, печатачот може да падне и да ви ги потфати прстите при поставувањето.



- Кога го носите печатачот, не навалувајте го повеќе од 10 степени, во спротивно може да падне.

Важно:

- При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- Оставете ги единици со мастило вметнати. Ако ги извадите единици со мастило, може да се исуши главата за печатење и да се спречи печатењето.

1. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .

Додаток


- Внимавајте светлото за напојување да се изгасне, а потоа откачете го струјниот кабел.




Важно:

Откачете го струјниот кабел кога е изгаснато светлото за напојување. Инаку главата за печатење не се враќа во почетната положба, што ќе предизвика мастилото да се исуши, а печатењето може да не биде возможно.

- Откачете ги сите кабли како струјниот кабел и кабелот за USB.
- Ако печатачот поддржува надворешни уреди за складирање, погрижете се дека не се поврзани.
- Извадете ја сета хартија од печатачот.
- Отворете го капакот на печатачот. Прицврстете ја главата за печатење за куќиштето со лента.




- Затворете го капакот на печатачот.




Додаток

8. Подгответе го пакувањето на печатачот како што е прикажано подолу.



9. Извадете ја излезната фиока од печатачот.



10. Спакувајте го печатачот во кутијата со користење на заштитните материјали.

Кога го користите печатачот повторно, внимавајте да ја извадите лентата што ја прицврстува главата за печатење. Ако квалитетот на печатењето ослаби следниот пат кога печатите, исчистете ја и порамнете ја главата за печатење.

Поврзани информации

- ➔ [„Имиња и функции на деловите“ на страница 14](#)
- ➔ [„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 86](#)
- ➔ [„Порамнување на главата за печатење“ на страница 88](#)

Авторски права

Ниеден дел од оваа публикација не смее да биде умножуван, зачуван во системот за пребарување, или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски, механички, со фотокопирање, снимање или друго, без претходна писмена согласност од корпорацијата Seiko Epson. Не се предвидени обврски за патентирање во однос на употребата на информациите содржани овде. Ниту пак е предвидена каква било обврска за штети кои произлегуваат од употребата на информациите дадени овде. Информациите што се содржани тука се дизајнирани за употреба со овој производ на Epson. Epson не одговара за употреба на која било од овие информации применети кон други производи.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувачот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки или измени кај овој производ, или (освен САД) непочитување на упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Додаток

Корпорацијата Seiko Epson и нејзините подружници не одговараат за никакви штети или проблеми кои произлегуваат од употребата на кои било опции или кои било производи за широка потрошувачка различни од оние означени како Original Epson Products (оригинални производи на Epson) или Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson не одговара за никаква штета предизвикана од електромагнетно попречување што се појавува поради употребата на кои било кабли за поврзување различни од оние означени како Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Содржината на овој прирачник и спецификациите за овој производ се предмет на промена без известување.

Трговски марки

- ❑ EPSON® е регистрирана заштитена трговска марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е заштитена трговска марка на корпорацијата Seiko Epson.
- ❑ The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
- ❑ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- ❑ Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Photoshop, PostScript®3™, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- ❑ Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, ITC Symbol, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- ❑ Clarendon, Eurostile and New Century Schoolbook are trademarks of Linotype GmbH registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- ❑ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- ❑ CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions.
- ❑ Antique Olive is a trademark of M. Olive.
- ❑ Marigold and Oxford are trademarks of AlphaOmega Typography.
- ❑ Helvetica, Optima, Palatino, Times and Univers are trademarks of Linotype Corp. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions in the name of Linotype Corp. or its licensee Linotype GmbH.

Додаток

PCL is the registered trademark of Hewlett-Packard Company.

Arcfour

This code illustrates a sample implementation of the Arcfour algorithm.

Copyright © April 29, 1997 Kalle Kaukonen. All Rights Reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this copyright notice and disclaimer are retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Напомена: во производот е вградена картичка microSDHC и не може да се отстрани.



Општо известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се трговски марки на нивните сопственици. Epson се одрекува од сите права на овие марки.

Каде да се обратите за помош

Веб-локација за техничка поддршка

Ако ви треба дополнителна помош, посетете ја веб-локацијата за поддршка на Epson подолу. Изберете ја земјата или регионот и одете на делот за поддршка на локалната веб-локација на Epson. На локацијата се достапни и најновите двигатели, ЧПП, прирачници и други материјали за преземање.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Европа)

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот, контактирајте со службите за поддршка на Epson за помош.

Додаток

Контактирање со поддршката на Epson

Пред да контактирате со Epson

Ако вашиот производ Epson не работи правилно и не можете да го решите проблемот со информациите за решавање проблеми во прирачниците на производот, контактирајте со службата за поддршка на Epson за помош. Ако поддршката на Epson за вашето подрачје не е наведено подолу, контактирајте со продавачот каде што сте го купиле производот.

Поддршката на Epson ќе може да ви помогне многу побрзо ако ги дадете следниве информации:

- Сериски број на производот
(Етикетата со серискиот број обично е одзади на производот.)
- Модел на производот
- Верзија на софтверот на производот
(Кликнете **About, Version Info** или слично копче во софтверот на производот.)
- Марка ми модел на компјутерот
- Името и верзијата на оперативниот систем на компјутерот
- Имиња и верзии на софтверските апликации што обично ги користите со производот

Белешка:

Во зависност од производот, поставките за мрежата може да се зачуваат во меморијата на производот. При дефект или поправање на производот, поставките може да се изгубат. Epson не одговара за губење податоци, за правење резервни копии или спасување поставки дури и во гарантниот период. Препорачуваме самите да си направите резервна копија на податоците или да ги запишете.

Помош за корисниците во Европа

Видете во вашата Пан-европска гаранција за информации како да контактирате со поддршката на Epson.